



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 8 декември 1971
Скопје
Број 38 Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

261.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности:

- БРАНКО ГЛИГОРОВ
- ДРАГАН КОСТОВСКИ
- МИЛЕ ПАНЧЕВСКИ
- ЛУАН СТАРОВА
- БРАТОЉУБ РАИЧКОВИЌ
- СЛАВЧО НИКОЛОВСКИ
- ТОДОР ГЕОРГИЕВСКИ.

2. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности, со мандат од две години, се именуваат:

- ВАНЧО ГЕОРГИЕВСКИ, академски сликар, на работа во Педагошката академија во Скопје;
- ДРАГОСЛАВ ОРТАКОВ, доцент на Високата музичка школа во Скопје;
- ВАСИЛ НЕТКОВ, професор на Педагошката академија во Штип,
- ДРАГАН ТАШКОВСКИ, општествен работник во ЦК СКМ Скопје;
- ТАЉАТ АВЧЕ, уредник на емисиите по албански јазик во РТВ Скопје;
- ЉУТВИ СЕЈФУЛА, артист во Театарот на народностите во Скопје и
- ОЛГА СПИРОВСКА, новинар во НИП „Нова Македонија“ во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2377/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

262.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата („Службен весник на СРМ“ бр. 4/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата:

- АЛЕКСАНДАР АЛЕКСИЕВ
- КОЦЕ БАЛАБАНОВ
- ЃОРЃИ БОЗБОКИЛОС
- ИЉАМИ ЕМИН
- СЛОВОДАН МИЦКОВИЌ.

2. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата, со мандат од две години, се именуваат:

- ДАРКО ДАМЕВСКИ, артист во Драмскиот театар — Скопје;
- ЃОРЃИ ВАСИЛЕВСКИ, филмски критичар во РТВ Скопје;
- ЈОРДАН РАДЕВСКИ, директор на Работничкиот универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје;
- ВАНЧО ЛАКАЛИСКИ, општествен работник во ССЈ за Македонија;
- ЦВЕТАН СТАНОЕВСКИ, новинар во НИП „Нова Македонија“ Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2375/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

263.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност:

- РИСТО АНДОНОВСКИ,
- ПЕТАР БОШКОВСКИ,
- ЛАЗО ЈОКСИМОВСКИ,
- НЕВЕНА ИСАКОВА,
- ШУКРИ РАМО.

2. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност, со мандат од две години, се именуваат:

- ДИМИТАР ГУГУШЕВСКИ, советник во Републичкиот завод за унапредување на школството;
- БОРЧЕ АТАНАСОВСКИ, Републички центар за идеолошко образование и студии во Скопје;
- ТРАЈАН ПЕТРОВСКИ, правник во ЖТП Скопје;
- БРАНКО ПАНОВ, доцент на Филозофскиот факултет во Скопје;
- НУСРЕТА СТАРОВА, библиотекар во „Цветан Димов“ — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2376/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

264.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува престанок на функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје:

- ДИМИТАР СТАМБОЛИЕВ
- КОСТА КОСТОВ.

2. За членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

- РИСТО ПОПЕВСКИ, општествен работник во ЦК СКМ Скопје и
- АНГЕЛ ЗАФИРОВ, дипломиран инженер — директор на Валалницата во Железарницата „Скопје“ во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2105/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

265.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 25 од Статутот на Економскиот факултет во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека му престанува функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Економскиот факултет во Скопје на:

— БОРО ПЕКЕВСКИ.

2. За член на Советот на Економскиот факултет во Скопје, со мандат од две години, се именува:

— д-р ДУШАН ВЕЉКОВИЌ, општествен работник во ЦК СКМ Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2371/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

266.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 17 од Статутот на Педагошката академија во Битола, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

1. Се утврдува дека му престанува функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Педагошката академија во Битола на:

— ВЛАДО ЛАСКОВСКИ.

2. За член на Советот на Педагошката академија во Битола, со мандат од две години, се именува:

— СТОЈМИР РИСТЕВСКИ, директор на Гимназијата во Охрид.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2328/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

267.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 27 од Статутот на Педагошката академија во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот членови на Советот на Педагошката академија во Скопје на:

— ЉУБИЦА РУМЕНОВА

— РАДЕ ЈУРХАР

— РЕЦЕП ЗЛАТКУ.

2. За членови на Советот на Педагошката академија во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— СТЕВАН ЗОРБА, советник во Заводот за школство на град Скопје;

— КАТИЦА МИХАЈЛОВА, дипломиран правник во Извршниот совет на СРМ;

— ДОБРИЦА МИРГОВСКА, учителка во Основното училиште „Вера Циривири-Трена“ — Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2373/1

1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

268.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65, 8/68) и член 19 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ

1. Се утврдува дека им престанува функцијата поради истекот на мандатот на следните членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје:

— НЕЛКО ЦУТЕВСКИ

— ЧЕДОМИР ГРУЕВСКИ.

2. За членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, со мандат од две години, се именуваат:

— ДИМИТАР м-р ДИМИТРОВ, предавач на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје;

— ЖИВКО ТОДОРОВСКИ, правник во Собранието на СРМ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2374/1

1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

269.

Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65, 29/65 и 8/68) и член 22 од Статутот на Педагошката академија во Штип, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП

1. Се утврдува дека му престанува функцијата поради истекот на мандатот член на Советот на Педагошката академија во Штип на

— БОРО ДЕНКОВ.

2. За член на Советот на Педагошката академија во Штип, со мандат од две години, се именува:

— ЕФТИМ КАФЕЦИСКИ, асистент на Филозофскиот факултет во Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2372/1

1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

270.

Врз основа на член 40 став 2 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. За советник на Извршниот совет на СР Македонија се именува БАЈРАМ ГОЉА.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2368/1

1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

271.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65, 16/67, 16/69 и 5/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НАЧАЛНИК НА УПРАВАТА ЗА ПРИХОДИ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ

I. Се разрешува од должност началник на Управата за приходи при Републичкиот секретаријат за финансии, ВЛАДИМИР БОРОЗАНОВ.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2367/1

1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

272.

Врз основа на член 12 став 1 и член 135 став 2 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ — ИДРИЗОВО

I. За управител на Казнено-поправниот дом Идризово се именува

— КИРО ОРОВЧАНЕЦ, досегашен управител на Домот.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2370/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

273.

Врз основа на член 81 став 1 и член 135 став 2 од Законот за извршување на казните лишување од слобода, мерките за безбедност и воспитните мерки („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ — ТЕТОВО

I. За управител на Воспитно-поправниот дом Тетово се именува

— ЃОРЕ РАФАИЛОВСКИ, досегашен управител на Домот.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 15-2369/1
1 ноември 1971 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

274.

Врз основа на член 83 од Законот за основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 7/69), републичкиот секретар за образование, наука и култура, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕНСКИТЕ И ВОПРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Во Правилникот за полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште („Службен весник на СРМ“ бр. 18/69), во членот 5 точката 2 од ставот 1 и ставот 2 се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 07-3527/1
17 ноември 1971 година
Скопје

Републички секретар
за образование, наука и култура,
Томислав Чокревски, с. р.

275.

Врз основа на членот 138, во врска со членот 80 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје и Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на земјоделците — Скопје, на заедничката седница, одржана на 19 октомври 1971 година, утврдија

ПРЕДЛОГ

ЗА ПОДРАЧЈАТА ШТО ВЛЕГУВААТ ВО СОСТАВ НА ОДДЕЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ОДНОСНО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ЗА СЕДИШТАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

I

На територијата на Социјалистичка Република Македонија се формираат девет заедници на здравственото осигурување на работниците и девет заедници на здравственото осигурување на земјоделците, чии подрачја се поклопуваат.

Заедниците на здравственото осигурување на работниците ги опфаќаат осигурениците работници од следните подрачја:

1. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Скопје, осигурениците од подрачјето на Општината на град Скопје;

2. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Куманово, осигурениците од подрачјата на општините: Куманово, Крива Паланка и Кратово;

3. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Штип, осигурениците од подрачјата на општините: Штип, Кочани, Радовиш, Делчево, Винаца и Пробиштип;

4. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Струмица, осигурениците од подрачјата на општините: Струмица, Берово и Валандово;

5. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Титов Велес, осигурениците од подрачјата на општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Свети Николе;

6. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Прилеп, осигурениците од подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и Македонски Брод;

7. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Битола, осигурениците од подрачјата на општините: Битола, Демир Хисар и Ресен;

8. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Охрид, осигурениците од подрачјата на општините: Охрид, Струга, Дебар и Кичево; и

9. Заедницата на здравственото осигурување на работниците со седиште во Тетово, осигурениците од подрачјата на општините Тетово и Гостивар.

Заедниците на здравственото осигурување на земјоделците ги опфаќаат осигурениците земјоделци од следниве подрачја:

1. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Скопје, осигурениците од подрачјето на Општината на град Скопје;

2. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Куманово, осигурениците од подрачјата на општините: Куманово, Крива Паланка и Кратово;

3. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Штип, осигурениците од подрачјата на општините: Штип, Кочани, Радовиш, Делчево, Винаца и Пробиштип;

4. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Струмица, осигурениците од подрачјата на општините: Струмица, Берово и Валандово;

5. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Титов Велес, осигурениците од подрачјата на општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Свети Николе;

6. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Прилеп, осигурениците од подрачјата на општините: Прилеп, Крушево и Македонски Брод;

7. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Битола, осигурениците од подрачјата на општините: Битола, Демир Хисар и Ресен;

8. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Охрид, осигурениците од подрачјата на општините: Охрид, Струга, Дебар и Кичево, и

9. Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците со седиште во Тетово, осигурениците од подрачјата на општините Тетово и Гостивар.

Изјаснувањето на осигурениците по овој предлог, ќе се врши на начин и постапка утврдени со Одлуката за начинот на изјаснувањето на осигурениците за формирање заедници на здравственото осигурување на работниците, односно заедници на здравственото осигурување на земјоделците и за составот и начинот на избирањето на првите собранија на заедниците.

Бр. 01-2817/1

19 октомври 1971 година

Скопје

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ

Потпретседател,
Димче Матраковски, с. р.

276.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на Општината — Скопје по предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник

на СРМ“ број 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје со седиште во Скопје, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјето на Општината — Скопје.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3278/1

6 декември 1971 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

277.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ број 21/71), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — КУМАНОВО И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Куманово со седиште во Куманово, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Куманово, Крива Паланка и Кратово.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3279/1

6 декември 1971 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

278.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Битола со седиште во Битола, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Битола, Демир Хисар и Ресен.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3277/1

6 декември 1971 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

279.

Врз основа на членот 140 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 6 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП И ЗА НЕЈЗИНОТО СЕДИШТЕ

I

Врз основа на извештаите за резултатите од изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод по Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците („Службен весник на СРМ“ број 38/71), се утврдува дека е основана Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп со седиште во Прилеп, во чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-3276/1

6 декември 1971 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на Тимотијевиќ Тихомир, од Скопје, против тужената Тимотијевиќ Лепосава, со непозната адреса.

Се повикува тужената Тимотијевиќ Лепосава во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд или да ја достави својата точна адреса. Во колку во тој рок истата не се јави ќе ѝ се одреди старател кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот, пред овој суд, а согласно член 77 и 78 од ЗПП.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1068/70 од 21. X. 1971 година. (102)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Агние Зиба од село Делогожда, Струшко, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Решат Зиба од село Делогожда, сега со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот Решат е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 680/71. (95)

Милка Јованова од Скопје, ул. „853“ бр. 156/10, населба Маџари, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Петар Јованов од Битола, со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот Петар е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд, или да одреди свој застапник. Во противно, на истиот, ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 148/71. (98)

Васил Николовски од село Демир Хисар, Мургашево, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Мирослава Николовска, од село Сопотница, сега во неизвесност, со непозната адреса.

Бидејќи тужената Мирослава е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд, или да определи свој застапник. Во противно, на истата, ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 461/71. (99)

Бона Талева Крстевска, од село Обршани, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Коста Стојанов Крстевски, од село Обршани, со непознато место на живеење. Бидејќи тужениот

Коста е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави до овој суд, или да одреди свој застапник. Во противно, на истиот, ќе му биде определен застапник, по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 800/71.
(100)

Еминов Ризман, од Битола, ул. „Љубојно“ бр. 5, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Рповска Ферзије од Битола, сега во неизвесност, со непознато место на живеење. Бидејќи тужената Ферзије е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави до овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде определен застапник, по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 841/71.
(101)

Стеван Јоциќ од Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 107, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Марија Јоциќ, со непознато место на живеење. Бидејќи тужената Марија е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд, или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде определен застапник, по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 867/71.
(103)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Велика Тимова и други, од село Ново Коњарево, поднесоа до овој суд тужба за надополнување на штета против Димитар Ѓорѓиев, од истото село, сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не му се познати, се поканува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави до овој суд или да определи свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе ја определи за застапник Македонка Плешкова, правник во Окружниот стопански суд, и делото ќе се суди во отсуство на тужениот.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 85/70. (97)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Во овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Фазли Кемаила Јашар од село Шемшово, Тетовско, против тужениот Шакири Мула Муса, од Тетово, ул. „Битолска“ бр. 23, за исполнување на договор за купопродажба, вредност н. 6.000 динари. Како на тужениот не му е познато местото на живеење, истиот се повикува во рок од 30 дена да се јави и да ја достави својата адреса. По истекот на горниот рок ќе му се определи привремен старател, кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1206 од 11. XI. 1970 год. (91)

Во Општинскиот суд во Тетово, се води постапка по тужбата на тужителот Петре Крстов Димовски од Тетово, ул. „Браќа Симовски“ бр. 16, против Љуба Атанасова Ивановска и Крсто Атанасов Ивановски, од кои тужената Љуба Ивановска е со непознато место на живеење, за сопственост, вредност н. 1.000 динари.

Се повикува тужената Љуба, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да ја соопшти на судот својата адреса или лично да се јави. Во противен случај ќе ѝ се определи привремен старател кој ќе се грижи за неа, по спорот, до неговото окончување.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 678/70.

Во овој суд се води спор по тужбата на Салим Шефитов Кадриу, од село Јеловјане, против Мемедали Амдиов Амети, од село Конопиште, Тетовско, сега со непознато место на живеење, за долг во вредност од нови 800 динари.

Се повикува тужениот Мемедали Амети во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во судот или да достави точна адреса. Во противно ќе му се постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права, до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1007 од 22. VIII. 1966 г. (93)

Во овој суд се води спор по тужбата на Бајрами Берзатова Сузана, од село Присојница, Гостиварска општина, застапувана од законскиот застапник Рабије Бајрами за законска издршка. Се повикува тужениот Бајрами Керимов Берзат од Тетово, со непознато место на живеење, да се јави на судот или да достави точна адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. По истекот на овој рок, ќе му биде поставен привремен старател до окончувањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 873/71.
(94)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. VI. 1970 година, страна 185, реден број 10 е запишано следното: За потписници на Агрокомбинатот „Малешевска слива“ — Берово — Економска единица „Трговија“ — Берово се одредени Димитар Јовановски, директор, Кирил Чиплаковски, раководител на економската единица и Петар Кантурски, шеф на сметководство на матичното претпријатие.

Одредените потписници ќе потпишуваат колективно.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 02-118/2 од 27. V. 1970 година, на работничкиот совет на економската единица „Трговија“.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 168/70. (403)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. X. 1970 година, страна 93, реден број 2 е запишана промената на досегашниот директор на Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција „Полет“ од Делчево, Ѓорѓи Фиданчев Димитровски. За директор е именуван Атанас Димитровски.

Втор потписник на претпријатието е Кирил Предарски, шеф на сметководството.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 224 од 23. V. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 264/70. (408)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, страна 180, реден број 6 е запишано следното: Градежното претпријатие „Обнова“ од Делчево се присоединува кон Градежното претпријатие „Гранит“ од Скопје, со што станува организација на здружен труд без својство на правно лице со име Градежно претпријатие „Гранит“ XI — Градилиште, со седиште во Делчево.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-4001 од 6. IV. 1970 го-

дина на работничкиот совет на „Гранит“ — Скопје и одлуката бр. 01-118 од 31. III. 1970 година, на работничкиот совет на „Обнова“ — Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 118/70. (410)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, страна 36, реден број 2 е запишана промената на досегашниот раководител на Југословенскиот комбинат на гуми и обувки — Борово — Продавница „Борово“ од Делчево, Димитри Димитровски, на чие место за раководител е назначен Мануш Ангелов.

Промената на раководителот е запишана во регистарот, врз основа на бараното бр. 1003 С-1690/70 СВ/ФМ од 10. II. 1970 година на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 52/70. (411)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1970 година, страна 361, реден број 3 е запишано укинувањето на својството на правно лице на Самостојниот погон „Плачковица“ од село Јакимово, со тоа што од 1. I. 1971 година погонот во составот на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Брегалница“ — Винаца ќе работи како погон со внатрешна пресметка и преку жиро-сметката, на комбинатот на кој ќе се пренесат сите средства на погонот.

Со запишувањето статусната промена во регистарот сите права и обврски на погонот кон трети лица преминуваат на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Брегалница“ — Винаца.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-2586 од 5. XI. 1970 година, на централниот работнички совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 298/70. (412)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. X. 1970 година, страна 110, реден број 16 е запишано ставањето под присилна управа на Земјоделската задруга „Ванчо Трајков“ од Пробиштип.

За присилен управник е именуван Властимир Михајловски.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 01-860/1 од 30. VI. 1970 година, на Собранието на општината Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 229/70. (414)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1970 година, страна 322, реден број 12 е запишано проширувањето на предметот на работењето на Трговското претпријатие, на големо „Илинден“ — Винаца, уште со откуп на сите видови земјоделски производи.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-365 од 14. V. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 206/70. (416)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. IX. 1970 година, страна 175, реден број 4 е запишана промената на досегашниот директор на Фабриката за автомобилски делови „Руен“ од Кочани, Анастасовски Јорданов Симеон. За в.д. директор е именуван Јордан Андонов.

Промената на директорот на Фабриката е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 5471 од 12. VI. 1970 година, на работничкиот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 198/70. (417)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VII. 1970 година, страна 286, реден број 2 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Комуналното претпријатие „Водовод“ од Кочани, Симеон Спасов, на чие место за директор е именуван Ванчо Едровски.

Промената на в.д. директорот на претпријатието е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-392 од 27. V. 1970 година, на Советот на работната заедница.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 181/70. (420)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. VI. 1970 година, страна 275, реден број 2 е запишано бришењето на Продавницата број 10 „Иднина“ — Кочани, на Индустијата за текстил, кожа и крзнарска конфекција „Иднина“ — Битола.

Бришењето на Продавницата „Иднина“ од Кочани е запишано во регистарот бр. 02-644/1 од 28. IV. 1970 година, на работничкиот совет на индустријата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 131/70. (422)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. VI. 1970 година, страна 324, реден број 23 е запишана Продавницата број 10 од Пробиштип — Рудничка населба на Трговското претпријатие, на големо и мало „Црн врв“ — Пробиштип, ја проширила својата дејност со продажба на градежен материјал, на големо и мало.

Раководител на продавницата е Иван Антонијев, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 01-552 од 7. V. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 139/70. (423)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. X. 1970 година, страна 166, реден број 5 е запишана промената на досегашниот ликвидатор на Земјоделската задруга „Јанкулица“ од село Ракивец, Радовишко. Васил Ужевски. За ликвидатор е назначен Осман Сејфединов од Радовиш, почнувајќи од 1. IX. 1970 година.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 392 од 16. IX. 1970 година, на ликвидационата комисија.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 260/70. (425)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. XII. 1970 година, страна 561, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Бирото за книговодствени услуги од Струмица, Стојчо Стојков е избран за директор на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката број 38 од 28. VIII. 1970 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 295/70. (428)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. X. 1970 година, страна 578, реден број 23 е запишана промената на досегашниот директор на

Трговското претпријатие, на големо и мало, увоз-извоз „Народен магазин“ — Струмица, во состав на ЗТП „Разнопромет“ — Струмица, Ванчо Серафимов Данилов. За в. д. директор е именуван Трајко Ѓорѓиев Димитровски.

На истата страна под истиот реден број како овластено лице за престанување и потпишување на претпријатието е назначен и Петар Ристов Шаламанов, шеф на сметководно-финансискиот сектор.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-702/1 од 5. X. 1970 година, на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 279/70. (433)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. VI. 1970 година, страна 453, реден број 4 е запишано присојединувањето на Претпријатието за транспорт и шпедиција „Југопревоз“ од Струмица, кон Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција — Берово со што станува погон без статус на правно лице под име: Претпријатие за јавен автотранспорт и шпедиција — Берово, Погон — Струмица.

Присојединувањето е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 0201-347 од 5. V. 1970 година, на работничкиот совет на Претпријатието за јавен автотранспорт и шпедиција Берово, и одлуката бр. 265 од 4. V. 1970 година, на работничкиот совет на Претпријатието „Југопревоз“ — Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 145/70. (435)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 28. X. 1970 година, страна 350, реден број 350 како овластено лице за потпишување на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе е запишан Лазар Крстев Георгиев, шеф на сметководството.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 62 од 31. X. 1970 година, на директорот на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 232/70. (444)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 7. VIII. 1970 година, страна 350, реден број 34 е запишано проширувањето дејноста на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Свети Николе, со тоа што ќе обавува и производство на леб, бели печива и други пекарски производи.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 1276/70 од 5. VIII. 1970 година, на централниот работнички совет при Комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 221/70. (445)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. X. 1970 година, страна 353, реден број 2 е запишан престанок на Слаткарската продавница од Штип, ул. „Иво Рибар Јола“ бр. 20, на Претпријатието за производство на огледала, брусене на стакло, матирање на стаклорезачки услуги „Кристал“ од Прилеп.

Впишувањето на продавницата е запишано во регистарот, врз основа на пријавата бр. 02-503/2 од 8. IX. 1970 година, на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 253/70. (448)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. X. 1970 година, страна 374, реден број 37 е запишано проширувањето на предметот на работе-

њето на Производното трговско претпријатие, на големо и мало, „Европа“ од Штип, со угостителство.

Проширувањето на предметот на работењето на претпријатието е запишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 602 од 10. IX. 1970 година, на работничкиот совет на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 248/70. (449)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. VII. 1970 година, страна 368, реден број 17 запишани се Мијалче Игнат Жежев и Мијалче Петрушев Павлов како нови потписници на жиро-сметката на Памучната индустрија „Македонка“ — Штип, Организација во состав на Здруженото претпријатие „Интекс“ — Скопје.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 550-192/172-70 од 19. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 199/70. (450)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. V. 1970 година, страна 378, реден број 8 е запишано на 18. V. 1970 година, за в. д. директор, на Трговското претпријатие, на големо и мало, „Метекс“ од Штип е избран Радован Данчев Ефремов.

Новоизбраниот в. д. директор на претпријатието е запишан во регистарот, врз основа на одлуката од 18. V. 1970 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 154/70. (452)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 30. IV. 1970 година, страна 254, реден број 9 е запишано Занаечкиското претпријатие за производство на чевли, опинци, спандуфи и снабдување со репродукционен материјал за занаечливото „Колектив“ од Штип е ставено под присилна управа, за една година, со почеток од 20. IV. 1970 година.

Со присилната управа раководи одбор за присилна управа, кој го сочинуваат: Трајче Спасов, претседател, Тодор Кожухаров, член и Анастас Николов, член.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на решението бр. 0201-1476/1 од 20. IV. 1970 година, на Собранието на општината Штип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 124/70. (453)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 262, страна 1001, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Претпријатието за водостопанство — Куманово Цветко Јакимовски, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатото претпријатие е назначен инженер Методи Спасовски, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Љубомир Трајковски, шеф на сметководството, сметано од 28. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1106/69 од 11. XI 1970. (473)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, рег. бр. 369, страна 351, книга II е запишано следното: Од Трговското претпријатие, на големо и мало, за купопродажба и посредување „Дунав“ — Скопје се издвојува Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Напредок“ с. Требиште, во самостојно претпријатие под име: Универзално трговско претпријатие „Напредок“ се-

ло Требиште, Дебар. Предмет на работењето на претпријатието е купопродажба на сите видови нова и половна опрема, репроматеријал и други материјали и опрема, наменета во земјоделството и стопанството; купопродажба и посредување на сите видови земјоделски производствени производи и тоа сите видови сточни производи и жива стока, градежни и огревни материјали; угостителска дејност, земјоделско производство на површини земени под закуп од општонационална имовина или добиена на бесплатно користење; организирање на земјоделско производство над земјата на индивидуални земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперација; вршење услуги на земјоделски производители со земјоделски машини и справи, како и вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; договарање вишоци од земјоделското производство, преземање и пласман на истите од своето подрачје; снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачки ѓубрива итн.); преработка и доработка на земјоделски производи; организирање на штедење и кредитирање; стручно издигање на кадри нужни за обавување на стопанската активност на претпријатието; сточарство и пчеларство со преработки; килимарство, текстил и домашна ракотворба.

Претпријатието е основано со издвојувањето на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Напредок“ село Требиште од Трговското претпријатие „Дунав“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 232 од 21. XII. 1970 година, на работната заедница.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на своето овластување Пецановски Панче, в.д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1247, страна 1449, книга V Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Напредок“ село Требиште, поради издвојувањето од Трговското претпријатие „Дунав“ — Скопје и прераснување во самостојно претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 39 од 1. III. 1971 година. (472)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 931, страна 987, книга V е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Куманово, на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје, врз основа на одлуката за дејноста на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и статутот на Заводот склучува доброволни осигурувања со кои се занимава Заводот, обавезни осигурувања воведени со закон во оние видови на осигурувања со кои осигурува се занимава Заводот, врши извид и проценка на штети по сите видови осигурувања, врши наплата на премија по склучените осигурувања, врши ликвидација на штети и на обврските по основа на осигурувањето, учествува во спроведување на мерките за спречување и сузбивање на ризици што ги загрозуваат осигурениот имот и лица.

Жиро-сметката на Филијалата покрај директорот на филијалата Владо Павловски, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата овластени од Советот на филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 68/68 од 28. II. 1971 година. (474)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 8, страна 402, книга VI е запишано следното: Дејноста на Откупната станица „Отпад“ — Кичево на „Отпад“ — трговско претпријатие за промет со отпадоци — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Отпад“ — Скопје, од одржа-

ната седница на 16. XII. 1967 година, се проширува и со: порцелан, емајлирани садови, текстилни стоки и текстилни реслови и железни стоки.

Досегашниот раководител на споменатата откупна станица Трајковски Љубе е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов раководител на Откупната станица „Отпад“ — Кичево, на „Отпад“ — трговско претпријатие за промет со отпадоци — Скопје е назначен Спасеновски Тофиле, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, од матичното претпријатие, сметано од 12. III. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 348/68 од 26. II. 1971 година. (477)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 931, страна 600, книга VI е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Кавадарци, на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје, врз основа на одлуката за дејноста на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ во Скопје и Статутот на Заводот, во иднина, ќе се состои во склучување доброволни осигурувања со кои се занимава Заводот, обавезни осигурувања воведени со закон во оние видови на осигурување со кои се занимава Заводот, врши извид и проценка на штети по сите видови на осигурување, наплата на премија со склучени осигурувања, врши ликвидација на штети и на обврските по основа на осигурувањето, учествува со спроведување на мерките за спречување и сузбивање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот имот и лица.

Жиро-сметката на филијалата покрај директорот на филијалата Димитар Митревски ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата овластени од Советот на Филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 66/68 од 28. II. 1971 година. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 578, книга VI е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје се присоединува Земјоделското стопанство „Градинар“ — Охрид, согласно со одлуката бр. 02-155 од 18. I. 1971 година, на централниот работнички совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје и одлуката бр. 02-770 од 24. XII. 1970 година, на Земјоделското стопанство „Градинар“ — Охрид донесена по пат на референдум.

Присоединувањето ќе добие статусна положба на организација на здружен труд и тоа: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Градинар“ — Охрид.

Предмет на работењето на самостојната организација е производство на сите земјоделски производи, производство на зеленчук, овошје, сточарски, лозарски и семенски производи, производи на калем и преработувачка дејност од сопствени сурувини како: ракија, вино, вршење услуги со сопствени коли.

Самостојната организација е основана со присоединувањето на Земјоделското стопанство „Градинар“ — Охрид, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-155 од 18. I. 1971 година.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето: Милчо Коцарев, в.д. директор, Поповски Ристо, зам. в.д. директор и Ристовски Славе, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 175 од 26. II. 1971 год. (479)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1039, страна 179, книга V е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 16, на Семенарскиот комбинат „Семенарна“ — Љубљана е разрешен од должност и за нов раководител е назначен инженер Бојан Димитров, кој не е потписник, бидејќи се потпишува, задолжува и раздолжува од матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 551/69 од 24. II. 1971 година. (480)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 84, страна 193, книга IV е запишано следното: Дејноста на „Алумина“ индустрија за алуминиумски полуфабрикати, метални конструкции и намештај — Скопје, согласно со одлуката број 10713 од 28. XII. 1967 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 28. XII. 1967 година, се проширува и со: промет на мало на крајните корисници од складиштата на работната организација „Алумина“ — Скопје, како и услуги на крајните корисници кои се во согласност со веќе регистрираните дејности.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 10/68 од 26. II. 1971 година. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 818, страна 873, книга III е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Складот во Скопје ул. „Романија“, на Трговското претпријатие за промет со дрво, дрвни производи и покукнина „Леснина“ — Љубљана, Букиќ Тодор, раководител на складот, истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Левковски Панче, сметано од 2. XII. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 979/70 од 26. II. 1971 година. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 931, страна 985, книга V е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Скопје, на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје, врз основа на одлуката за дејноста на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје, и Статутот на Заводот, во иднина, ќе биде: склучување доброволни осигурувања со кои се занимава Заводот, обавезни осигурувања воведени со закон во оние видови на осигурувања со кои се занимава Заводот, врши извид и проценки на штети по сите видови осигурувања, наплати на премии по склучените осигурувања, врши ликвидација на штети и на обврските од основа на осигурувањето, учествува во спроведување на мерките за спречување и сузбивање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот имот и лица.

Жиро-сметката на филијалата покрај директорот на филијалата Никола Поповски, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата овластени од Советот на филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 70/68 од 28. II. 1971 година. (487)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 907, страна 283, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Пословниот огранок во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5/II на „Панкомерце“ — Застапништво на странски фирми и

посредување во меѓународниот и внатрешниот стоков промет — Нови Сад е разрешен од должност, и му престанува правото за потпишување.

За раководител на споменатиот огранок е назначен Кумевски Петар, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 11. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 330/69 од 26. II. 1971 година. (490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 220, страна 615, книга II е запишано следното: Кон претпријатието „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје, се присојдинува Трговското претпријатие, на големо и мало, „Огрев“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 17695 од 5. XII. 1970 година, на работничкиот совет на работната организација „Технометал Македонија“ — Скопје, од одржаната седница на 5. XII. 1970 година, и одлуката бр. 3305 од 31. XII. 1970 година, на работничкиот совет на присоединетото претпријатие по одржаниот референдум на работната седница на 7. XII. 1970 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 69, страна 199, книга I Трговското претпријатие, на големо и мало — „Огрев“ — Скопје, ул. „М. Тито“ бр. 58, поради присојдинување кон Претпријатието „Технометал Македонија“ експорт-импорт, Скопје, сметано од 1. I. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 90 од 1. III. 1971 година. (491)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 931, страна 600, книга VI е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Титов Велес, на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје, согласно со одлуката за дејноста на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Статутот на Заводот се состои во склучување доброволни осигурувања со кои се занимава Заводот, обавезни осигурувања воведени со закон во оние видови осигурувања со кои се занимава Заводот, врши извид и проценка на штетите по сите видови осигурувања, наплата на премии по склучените осигурувања, врши ликвидација на штети и на обврските по основа на осигурувањето, учествува во спроведување на мерките за спречување и сузбивање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот имот и лица.

Жиро-сметката на филијалата, покрај директорот на филијалата Илија Најдовски, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и лицата овластени од Советот на Филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 69/68 од 28. II. 1971 година. (492)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 931, страна 987, книга V е запишано следното: Дејноста на Филијалата во Тетово, на Заводот за осигурување на имоти и лица „Македонија“ — Скопје, врз основа на одлуката за дејноста на Заводот за осигурување имоти и лица „Македонија“ — Скопје и Статутот на Заводот во иднина ќе склучува доброволни осигурувања со кои се занимава Заводот; обавезни осигурувања воведени со закон во оние видови на осигурувања со кои се занимава Заводот, врши извид и проценка на штетите по сите видови на осигурувања, наплата на премии по склучените осигурувања, врши ликвидација на штети и на обврските по основа на осигурувањето, учествува во спроведувањето на мерките за спречување и сузбивање на ризиците што ги загрозуваат осигурениот имот и лица.

Жиро-сметката на Филијалата покрај директорот на Филијалата Мејсун Сулејман ќе ја пот-

пишуват, задолжуваат и раздолжуваат и лицата овластени од Советот на филијалата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 67/68 од 28. II. 1971 година. (493)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 181, страна 169, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија Франгов Божидар Ристо, шеф на книговодството му престанува правото за потпишување.

Исто така му престанува правото за потпишување на Маркудов Горѓев Душко, директор на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. директор на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија е назначен Франгов Божидар Ристо, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Цинев Василев Костадин, технички директор и новоназначениот потписник Каракиров Димитар, шеф на сметководството, сметано од 28. IX. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 777/70 од 9. III. 1971 година. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 324, страна 263, книга II е запишано следното: Досегашната занаетчиска задруга „1 Мај“ — Куманово го менува статусот и од задруга прераснува во претпријатие, со одлуката на задружниот совет од 25. XII. 1970 година, под фирма: Столарско претпријатие „1 Мај“ — Куманово, ул. „ЈНА“ бр. 108. Предмет на работењето на претпријатието е вршење услуги и производство на сите видови столарски производи.

Претпријатието е основано од задружниот совет на Занаетчиската столарска задруга „1 Мај“ — Куманово, со одлуката за прераснување на задругата во претпријатие од 25. XII. 1970 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на своите овластувања Лазаревски Бранко, в.д. директор и Бајрами Енвер, шеф на сметководство.

Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на задругите при овој суд од рег. лист бр. 198, страна 585, книга I, Занаетчиската столарска задруга „1 Мај“ — Куманово, поради прераснување во претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 133 и 134/70 од 3. III. 1971 год. (523)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 255, книга III е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 5, во Крива Паланка, ул. „Маршал Тито“ бб, на Претпријатието за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија се проширува и со: продавање стока на метража, согласно со одлуката бр. 02-904 од 8. IV. 1969 година, на работничкиот совет на Претпријатието „Елегант“ — Гевгелија, од одржаната седница на 5. IV. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 331/69 од 12. III. 1971 година (524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишано следното: Досегашниот в.д. директор Тодоровски Тодор, на Трговското претпријатие „Зем промет“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на Трговското претпријатие „Зем промет“ — Скопје е назначен Тасевски Пеце, со одлуката бр. 291 од 28. XII. 1970 година, на работната заедница на претпријатието, кој ќе го пот-

пишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1064/70 од 11. III. 1971 година. (534)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1428, страна 612, книга VI е запишано следното: Се поправа решението, Фи. бр. 950/70 од 9. III. 1971 год. и фирмата на Организацијата на здружен труд — Скопје, во состав на Претпријатието „Технопромет“ — експорт импорт — Београд, која според истото гласи: „Технопромет“ — експорт импорт — Београд — Организација на здружен труд — Претставништво во Скопје, ул. „256“ (VIII колосек).

По извршената поправка ќе гласи: „Технопромет“ — експорт — импорт — Београд — Деловна единица — Филијала во Скопје, ул. „256“ бб (VIII колосек) со стовариште на ул. „Орце Николов“ бб — Скопје.

Скратен назив „Технопромет“ — Београд — Деловна единица — Филијала — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 950/70 од 15. III. 1971 година (536)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 863, страна 1195, книга III е запишано следното: Погонска единица — Скопје во состав на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар“ — Битола се здобива со својство на правно лице, согласно со одлуката на работничкиот совет од 15. X. 1969 година ќе работи како Лозаро-винарски комбинат „Лозар“ — Битола — Самостојна организација на здружен труд, — со својство на правно лице — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 151 од 16. III. 1971 година. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 429, страна 235, книга III е запишано следното: Кон Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, со одлуката бр. 36 од 29. III. 1969 година, на работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со мешовита стока, на големо и мало „Клепа“ — Градско, од одржаната седница на 29. III. 1969 година и одлуката бр. 159 од 28. I. 1969 година, на работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Вардар“ — Градско, од одржаната седница на 28. I. 1969 година, се присоединува работната единица во Градско, на Трговското претпријатие за промет со мешовита стока, на големо и мало „Клепа“ — Градско.

Со присоединувањето работната единица во Градско, на Трговското претпријатие за промет со мешани стоки, на големо и мало „Клепа“ — Градско, се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 324, страна 127, книга II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 824/69 од 4. III. 1971 година. (538)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 174, страна 13, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Трговското угостителско претпријатие „Кожув“ — Гевгелија, Михаил Петков, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото претпријатие е назначен Пецев Борис, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 22. IX. 1969 година. Обврската пред банката е со еден потписник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 840/69 од 17. III. 1971 година (557)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 515, страна 1119, к-тига П е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Гевгелија, на Индустиријата за падобрани и конфекција „Клуз“ — Белград, Барјактарова Нада е разрешена од должност и за раководител на истата е назначен Танов Бранко, кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја потпишува, задолжува и раздолжува, матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 831/69 од 19. III. 1971 година (558)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 779, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Бифето во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“, на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-1529 од 9. VIII. 1969 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 11. XI. 1968 година, на Угостителското претпријатие „Метропол“ од Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 748/69 од 16. III. 1971 година. (563)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 940, страна 501, книга IV е запишано следното: Градежно занаетчиско — монтажно-водоинсталатерската задруга „Македонија“ — Скопје се преселува од ул. „Маршал Тито“ број 2, во Скопје, на улица „478“ бр. 21 во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 747/69 од 16. III. 1971 година. (565)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 294, страна 469, книга IV е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Автотранспортното претпријатие „11 октомври“ — Скопје, во состав на Здруженото претпријатие Фапфамос 11 Октомври и автокаросерија Белград и тоа: Перо Ивановски, главен директор, Атанас Марковски, Методија Кулевски, Никола Ризовски, Стево Ефтимски, Таневски Захарије Мирко и Мешков Давчев Глигор, истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Мулиќ Хамдија, шеф на сметководството, сметано од 29. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 709/69 од 16. III. 1971 година. (567)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 779, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Бифето во Скопје, населба „Козле“ ул. „А“ на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-1467 од 29. VII. 1969 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 24. V. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 712/69 од 15. III. 1971 година. (568)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 227, страна 83, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на „Силика“ — Рудници и индустрија за огноотпорни материјали — Гостивар, Матевски Андреја, директор на стопанско-сметководниот сектор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нови потписници на „Силика“ — Рудници и индустрија за огноотпорни материјали — Гостивар се назначени следните лица: Кеџман Томислав, ди-

ректор на комерцијалниот сектор, и Киро Кузмановски, в.д. директор на стопанско-сметководниот сектор, кои ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Томе Бислимоски, в.д. главен директор и Давидовски Љубен Видоја, технички директор, сметано од 26. IX. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 850/69 од 17. III. 1971 година. (614)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 365, страна 367, книга II е запишано следното: Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јаорка“ се преселува од село Форино, во Гостивар, на ул. „Панче Попоски“ бр. 27.

Досегашниот предмет на работа на Комбинатот се проширува со следните дејности:

— продавање на сите видови индустриски стоки, на големо и мало, посредување во прометот на сите видови стоки на големо, држење на консигнационо складиште и продавање стоки од консигнација; застапување на странски фирми; опремување угостителски, туристички, трговски, индустриски и здравствени објекти; градeње и продавање на сите видови градежни објекти и продавање на сите видови градежно-занаетчиски материјали; продавање на автомобили, патнички, теретни, трактори, земјоделски машини, алати, делови за автомобили и земјоделски индустрии; продавање на сите видови индустриски прехранбени производи за широка потрошувачка, на големо и мало; продавање на текстил, позамантерија, синтетика, пластика, гуми, кожи, стакло, порцелан, керамика, украсни предмети, обувки, одела, драгоцени украси, куќен намештај, на големо и мало, електро-апарати, машини, уреди за широка потрошувачка, на големо и мало, продавање на сите видови трикотажа, на парчиња, и во бали, продавање на сите видови теписи, конфекциска стока и друго; продавање на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало, продавање на тутун, кибрит, разгледници, кремни, запалки, детски играчки, поштенски и таксени марки; продавање на лекови и лековити растенија како и сите видови од хемиска индустрија. Посредување во прометот, агенциски услуги и вршење на транспортни услуги.

Предните промени се извршени, согласно со одлуката бр. 0202-69 од 6. III. 1971 година, на работничкиот совет и уверенијата на инспекциските служби. Уп. бр. 10-518. IV УП. бр. 08-516/71 и УП. бр. 08-517 од 16. III. 1971 година, на Собранието на општината Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 288 од 1. IV. 1971 година. (615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 54, страна 975, книга I е запишано следното: Продавницата во Куманово број 13 на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожа, гума, парфимерија и др., на големо и мало, „Текстилпромет“ — Куманово се преселува на ул. „11 Октомври“ бр. 39, во Куманово.

Дејноста на Продавницата е продажба на обувки, кожа, седларски и ременарски стоки и прибор, производи од гума, каучук и пластични маси.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 322/69 од 29. III. 1971 година. (617)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. IV. 1971 година, рег. бр. 10/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 39, на Работната организација за универзална трговија „Младост“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на бои, лакови и други хемиски производи.

Раководител на продижницата е Соколовски Илија.

Продавницата е основана од Работната организација „Младост“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 8. IX. 1970 година.

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 143/71. (990)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. IV. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Стактарски погон во Прилеп, на Дрвно-индустријскиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп. Предмет на работењето на погонот е производство на огледала, брусење на стакло, матирање на стаклорезачки услуги.

Раководител на погонот е Борче Атанасоски, кој ќе го потпишува.

Погонот е основан од присоединетото Претпријатие „Кристал“ — Прилеп, со одлуката бр. 3526 од 10. II. 1971 година на работничкиот совет на ДИК „Црн Бор“ — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 223/71. (991)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IV. 1971 година, рег. бр. 14/71, книга I е запишана под фирма: „Енергоинвест — 11 Октомври“ — фабрика за електроизолациони материјали — Прилеп, на Претпријатието за проектирање и изработка на енергетски и индустриски посторења „Енергоинвест“ — Сарајево.

Скратена фирма на работната единица е „Енергоинвест“ — „11 Октомври“ — Прилеп.

Скратеницата е: „Елизомат“.

Предмет на работењето на фабриката е производство на бакелизитизирани електроизолациони производи, преработка на лискун и финални електроизолациони производи, производство на електроизолациони производи на база на термостабилни и термопластични материјали, декоративни производи и разни финални производи кои имаат за основа материјали од основната дејност на Фабриката и експлоатација на лискуновата руда.

Директор на Фабриката е Георгиевски Димче.

Фабриката е основана со присоединувањето на Фабриката за електроизолациони материјали „11 Октомври“ — Прилеп, со одлуката бр. 27/71 од 2. II. 1971 година на работничкиот совет на „Енергоинвест“ — Сарајево.

Фабриката ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието, „Енергоинвест“ — Сарајево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 144/71. (992)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. IV. 1971 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Дрвно-индустријски комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Самостојна организација за трговија — Прилеп, ул. „Маршал Тито“ 66. Предмет на работењето на самостојната организација е промет на големо и мало на јаглен и јаглени деривати — гранка 112, нафта и нафтени деривати — гранка 113, производи на црна металургија — гранка 114, производи на обоената металургија — гранка 115, производи од неметали — гранка 116, метална индустрија — гранка 117, производи од електроиндустријата — гранка 119, производи на хемиската индустрија — гранка 120, градежни материјали — гранка 121, производи од експлоатација на шума — гранка 313, производи од дрвна индустрија — гранка 122, производи на кожната индустрија — гранка 123, производи на текстилната индустрија — гранка 124, производи

од кожната индустрија и чевли — гранка 125, производи од гума — гранка 126, прехранбени производи — гранка 127, како и производи на тутунската индустрија — гранка 129.

Директор на самостојната организација е Цветан Шереметковски.

Самостојната организација е настаната со присоединување на Трговското претпријатие „Народен магазин“ — Прилеп, со одлуката на работничкиот совет на Дрвно-индустријскиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп од 10. II. 1971 година.

Самостојната организација ќе ја потпишуваат Цветан Шереметковски и Бранко Ѓорѓиоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 168/71. (993)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. IV. 1971 година, рег. бр. 68/55, книга II е запишана под фирма: Работна единица „Слога“, село Мажучиште — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице, на Тутуновиот комбинат — Прилеп. Предмет на работењето на работната организација е производство на тутунски расад, тутун и кооперирање во примарното производство.

Раководител на работната единица е Крсте Биноски.

Работната единица е основана од Земјоделската задруга „Слога“, село Мажучишта — која се присоедини кон Тутуновиот комбинат — Прилеп, со одлуката бр. 02-8887/1 од 9. XI. 1970 година на работничкиот совет.

Работната организација ќе ја потпишуваат Крсте Биноски и Ѓорѓи Самароски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 246/71. (994)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. IV. 1971 година, рег. бр. 68/55, книга II е запишана под фирма: Работна единица за производство на тутун — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице — Прилеп на Тутуновиот комбинат — Прилеп. Предмет на работењето на работната единица е производство на тутунски расад, тутун и кооперирање во примарното производство.

Раководител на работната единица е Сачмароски Ѓорѓи.

Работната единица е основана со присоединувањето на Организационата единица во состав за производство и обработка на тутун „Борка Левата“ — Прилеп кон Тутуновиот комбинат — Прилеп, а врз основа на спогодбата бр. 02-2485/2 од 31. III. 1970 година.

Работната единица ќе ја потпишува Сачмароски Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 252/71. (995)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. IV. 1971 година, рег. бр. 6/71, книга II е запишана под фирма: Продавница број 25 во Ресен, ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 8 на Модната конфекција „Астибо — Македонка“ — Штип. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

Раководител на продавницата е Цепенковска Врска.

Продавницата е основана од Модната конфекција „Астибо Македонка“, со одлуката бр. 155/УО од 3. III. 1971 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 206/71. (996)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. IV. 1971 година, рег. бр. 7/71, книга II е запишана под фирма: Овоштарска задруга — Ресен. Предмет на работењето на задругата е:

— организирање на овоштарско производство во кооперација со индивидуални производители, во прв ред членови на задругата, како и други производители, како и на површини отстапени на задругата заради организирање на производство со договор;

— организирање производни и други услуги, во прв ред на членовите на задругата и останатите индивидуални производители. Вршењето на услугите ќе се обавува со орудија и машини сопственост на задругата и позајмени или отстапени од страна на задругарите и другите производители врз основа на посебен договор;

— снабдување со сите видови средства за заштита, ѓубрива, саден материјал и други репроматеријали, во прв ред на членовите на задругата и другите производители;

— организирање промет со земјоделски производители за потребите на задругарите во прв ред, како и организација на пласманот на пазарните одвишоци, како на задругарите, така и на останатите производители, кои не се во состојба тоа сами да го чинат, обезбедувајќи им најповолни услови, со тоа што од постигнатата поголема разлика над направените трошоци извесен дел се повраќа назад во вид на ристорно. Претсметката се врши на крајот на секоја година по финансиската пресметка;

— организирање на штедно-кредитна служба со средства внесени од задругарите и другите производители со кои задругата има кооперативни односи со цел средствата да се користат за работата на задругата.

Задругата е основана од група земјоделски производители и тоа: Цуцевски Симе, Ташевски Ламбо, Ивановски Кице, Богоевски Александар, Печенковски Гога, Туцаровски Славе, Пупалевски Ламбе, Илиевски Миле, Божиновски Дорче, Тутковски Лазе, Јоновски Боре, Манчевски Кице, Гештаковски Наумче, Гештаковски Крсте, Ристанчевски Александар, Гештаковски Димитар, Пецалевски Христо, Сабанинов Шабан, Папагошев Славе, Чаушевски Петар, Долевски Тодор, Крстевски Сандре, Пазарчиевски Ефтим, Апостоловски Живко, Таневски Драган, Јовановски Круме, Кочовски Ставрш, Боримечковски Кире, Крстановски Никола, Цветковски Вангел, Цветковски Наце, Јовановски Никола, Мисте Камил, Павловски Борче, Заманчев Коста, Волкановски Стефо, Кранлиевски Назмија, Кранлиевски Демка, Баричауш Назми, Ангелевски Живко, Павловски Миле, Божиновски Ефтим, Јосифовски Томе, Карапалески Кире, Долзовски Пецо, Тановски Киме, Чавдаровски Кире, Теговски Петар, Цуцевски Љубен, Кочковски Златан, Костандина Србинова, со одлуката на основачкото собрание на задругата од 10. IV. 1971 година.

Задругата ќе ја потпишува Гога Печенковски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 244/71. (998)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. IV. 1971 година, рег. бр. 1/62, книга I е запишана под фирма: Посебна економска единица „Преспанско Езеро“ — Ресен, на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Битола. Предмет на работењето на посебната економска единица е трговска дејност за промет на големо и мало со сите трговски стоки, индустриски стоки, земјоделски производи, таксени марки и обрасци, сервисна служба за поправка на електрични уреди, обавување на малограничен промет — увоз и извоз со Грција и Албанија со стоките за кои постои регистрација, вршење на превоз на стоки и на други

лица со своите моторни возила, промет и продажба со оружје и муниција.

Раководител на економската единица е Круме Таневски.

Економската единица е основана со присоединување на претпријатието „Преспанско Езеро“ — Ресен, со одлука бр. 02-48 од 15. I. 1971 година, на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Нова трговија“ — Битола.

Економската единица ќе ја потпишува Крум Таневски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 203/71. (997)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1971 година, рег. бр. 5/71, книга II е запишано во Струга. Предмет на работењето на претпријатието е продажба на мало: на електро-материјали и опрема за домаќинството, сервис за радио и телевизија, шпорети и фрижидери и електро-изолации.

Директор на претпријатието е Димовски Цеље. Претпријатието е основано од Месната заедница Таш-Моруншката, со одлуката бр. 6/4-1 од 3. IV. 1971 година.

Претпријатието ќе го потпишува Димовски Цеље, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 242/71. (999)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. IV. 1971 година, рег. бр. 24/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Струга, ул. „15 Корпус“ бр. 2, на Трговско претпријатие „Струшка трговија“ — Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба, на мало, на сите видови индустриски стоки и производи од регистрираната дејност на матичното претпријатие.

Раководител на продавницата е Чакаревски Васил.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ — Струга, со одлуката бр. 02-640/4 од 19. III. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 253/71. (1000)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 373, страна 401, книга II е запишана под фирма: Београдска конфекција „Беко“ — Београд — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 68. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сопствени производи и производи како дополнително на асортиманот.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Белградската конфекција „Беко“ — Белград, со одлуката бр. 2566 од 29. III. 1968 година.

Раководител на продавницата е Гајдачиев Мите Томо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува раководителот Гајдачиев Мите Томо или лице овластено од директорот на работната организација, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 750/68 од 26. IX. 1970 година. (1028)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 267, страна 678, книга VI е запишана под фирма: „Аутомакедонија“ увоз-извоз — Скопје — Самостојна организација на здружен труд за ремонт, сервис и промет „Аутотурист“ — Скопје со својство на правно лице — Продавница број 1 во

Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 21. Предмет на работењето на продавницата е продажба на резервни делови на големо и мало — автоделови, мазива и друг потрошен материјал.

Раководител на продавницата е Николовски Момчило.

Продавницата е основана од самостојната организација на здружен труд за ремонт, сервис и промет „Аутотурист“ — Скопје со својство на правно лице, со одлуката бр. 782 од 9. II. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичната самостојна организација на здружен труд за ремонт, сервис и промет „Аутотурист“ — Скопје, со својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 181 од 11. V. 1971 година. (1029)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1431, страна 630, книга VI е запишано следното: „Градинар лозар“ — експорт импорт — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — со посебна жиро сметка — Стовариште — Гевгелија, ул. „Железничка“ бб. Предмет на работењето на стовариштето е промет на големо и мало со следните групи производи и тоа:

а) откуп на: овошје и зеленчук, преработки од овошје и зеленчук, жива стока, месо и месни производи, семиња и садни производи, живина, пердуви, јајца, дивеч, млеко и млечни производи, индустриски култури, сточна храна, житарици и амбалажа;

б) продажба на овошје и зеленчук, преработки и полупреработки од овошје и зеленчук, жива стока, месо и месни производи, градежен материјал, моторни возила, индустриско-прехранбени артикли, житарици, делови за моторни возила, тукунови производи, текстил, кожа, гумени производи, огревен материјал, метални производи, стакло, керамика, порцелан, електротехнички материјал, хемиски производи од пластична маса, хартија, производи од дрво, течни горива и мазива, семиња и садни производи, јужно овошје, алкохолни и безалкохолни пијалоци, живина, пердуви, јајца и дивеч, млеко и млечни производи, индустриски култури и опрема, вештачки ѓубрива, заштитни средства, сточна храна, репроматеријали, колонијални стоки и амбалажа.

Раководител на стовариштеот е Филип Тошев.

Стовариштето е основано од „Градинар лоза“ — експорт-импорт — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 26. III. 1971 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Филип Тошев, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 371 од 18. V. 1971 година. (1045)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1247, страна 497, книга VI е запишана под фирма: „Дунав“ — Трговско претпријатие на големо и мало и посредување — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 67. Предмет на работењето на продавницата е продажба на бои, лакови и електрични материјали.

Продавницата е основана од Советот на работната заедница на Трговското претпријатие „Дунав“ — Скопје, со одлуката бр. 67 од 15. X. 1968 година, од одржаната седница на 14. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Селими Назми Мерсел.

Продавницата во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 248/69 од 14. V. 1971 година. (1046)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 107, страна 275, книга II е запишана под фирма: „Ангросервис“ — трговско претпријатие на големо и мало — Куманово — Продавница број 11 во Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на делкатесни стоки како и сите видови колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Ангросервис“ — Куманово, со одлуката бр. 02-322/3 од 14. II. 1970 година од одржаната седница на 14. II. 1970 година.

Раководител на продавницата е Љомов Ѓорѓи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 366/70 од 21. V. 1971 година. (1047)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 213, страна 206, книга VI е запишана под фирма: „Тутун“ — трговско претпријатие за промет со цигари, кибрит и вредносници на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница — трафика број 6 во Кичево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на производи, од тутун и други ситни производи за широка потрошувачка.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Тутун“ — Трговско претпријатие — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 5. IX. 1969 година.

Раководител на продавницата е Таневски Живо Мате.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 629/69 од 13. IV. 1971 година. (1048)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 685, книга VI е запишана под фирма: „Инпрес“ — Трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 5 во Скопје, населба Бутел I, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие — Скопје, со одлуката бр. 02/2796 од 2. IV. 1969 година, од одржаната седница на 31. III. 1969 година.

Раководител на продавницата е Бошевски Најдо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1085/69 од 12. IV. 1971 година. (1049)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишана под фирма: „Угостителско претпријатие „Метропол“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Кебапчилница во Скопје,

ул. „Партизанска“ 66. Предмет на работењето на кебапчилницата е вршење угостителски услуги а во рамките на дејноста на претпријатието.

Кебапчилницата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-706 од 14. III. 1970 година, од одржаната седница на 22. VIII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Бундовски Јане.

Кебапчилницата во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 215/70 од 12. V. 1971 година. (1050)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишана под фирма: „Метропол“ — угостителско претпријатие — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Иво Рибар-Лола“ бр. 11. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени артикли од сопствени производи, алкохолни пијалаци, чоколада и вафли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Метропол“ — Скопје, со одлуката бр. 02-793 од 20. III. 1970 година, од одржаната седница на 10. II. 1970 година.

Раководител на продавницата е Павловски Борис.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 232/70 од 12. V. 1971 година. (1051)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 685, книга VI е запишана под фирма: „Инпрес“ — трговско претпријатие за промет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 43 во Скопје, ул. „Цветан Димов“ 66. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени и колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Инпрес“ — трговско претпријатие — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 15. V. 1967 година.

Раководител на продавницата е Николовски Ѓорѓи.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121/70 од 12. V. 1971 година. (1052)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 259, страна 553, книга VI е запишана под фирма: Угостителска работна организација „Меркез“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Ресторан со преноќиште во Скопје, ул. „108“ бр. 9. Предмет на работењето на ресторанот е вршење угостителски услуги со храна и пијалаци и сместување за спиење.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Угостителската работна организација „Меркез“ — Скопје, со одлуката бр. 02-335 од 9. IV. 1970 година, од одржаната седница на 9. IV. 1970 година.

Раководител на ресторанот е Александар Ѓозев.

Ресторанот со преноќиштето во Скопје, ул. „108“ бр. 9 ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 457/70 од 14. V. 1971 година. (1053)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 259, страна 553, книга VI е запишан под фирма Угостителска работна организација „Меркез“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Ресторан со преноќиште „Пастрма“ во село Мирковци, Скопско. Предмет на работењето на ресторанот е вршење на угостителски услуги — сместување за ноќевање — спиење.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Угостителската работна организација „Меркез“ — Скопје, со одлуката од одржаната седница на 9. IV. 1970 година.

Раководител на ресторанот е Рашид Адија.

Ресторанот со преноќиште ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 458/70 од 14. V. 1971 година. (1054)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 259, страна 682, книга VI е запишан под фирма: „Меркез“ — угостителска работна организација — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — киоск во Скопје, ул. „464“ 66. Предмет на работењето на киоскот е продажба на производи на скара — кебапчиња, плескавци и др.

Киоскот е основан од работничкиот совет на „Меркез“ угостителска работна организација — Скопје, со одлуката бр. 02-264 од 19. III. 1970 година, од одржаната седница од 19. III. 1970 година.

Раководител на киоскот е Шабанов Ферат.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 556/70 од 12. V. 1971 година. (1055)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 259, страна 682, книга VI е запишано под фирма: Угостителска работна организација „Меркез“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бифе број 11 во Скопје, населба „Сингелик“. Предмет на работењето на бифето е продажба на сите видови јадења со печење на скара: кебапчиња, плескавици, кремнадли, колбаси и др. како и со продажба на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци.

Бифето е основано од работничкиот совет на Угостителската работна организација „Меркез“ — Скопје, со одлуката бр. 03-944 од 25. IX. 1969 година, од одржаната седница на 7. III. 1969 година.

Раководител на бифето е Саве Блажевски.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 989/69 од 20. V. 1971 година. (1056)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1446, страна 680, книга VI е запишана под фирма: Пољопривредни комбинат „Београд“ — Београд — Падинска скела — Организација на здружен труд без својство на правно лице, без сопствена жиро-сметка — Деловница за продажба — Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 125. Предмет на работењето на деловницата е ускладиштување и промет со прехранбени производи и месни преработки, конзервирана стока, конзервирани готови и полуготови јадења, заклана живина и јајца, овошје и зеленчук, јужно овошје, производи на база на какао и шеќер, жита и мелнички преработки, флаширани алкохолни и безалкохолни пијалаци, деликатесни производи, разни предмети за куќни потреби, концентрати на сточна храна, про-

мет со останатата стока — производи на Комбинатот според регистрацијата во ОСС — Београд, Фи. бр. 1389/69 — само во транзит.

В. д. директор на деловницата е Јаневски Андро.

Деловницата е основана од Пољопривредниот комбинат „Београд“ — Београд — Падинска скела, со одлуката на работничкиот совет од 27. XI. 1970 година.

Деловницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичниот комбинат, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 37 од 18. V. 1971 година. (1037)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1447, страна 692, книга VI е запишана под фирма: Шумско-индустриски комбинат „Горни Ибар“ — Рожај — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Стовариштето во Скопје, ул. „Момин поток“. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на мало и големо на сопствени производи, како и дополна на асортиманот од областа на градежништвото.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на Шумско-индустрискиот комбинат „Горни Ибар“, Рожај, со одлуката бр. 02-4-13748 од 13. II. 1970 година, од одржаната седница на 8. XI. 1969 година.

Раководител на стовариштето е Кожуваров Димитрије.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 671/70 од 24. V. 1971 година. (1058)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1448, страна 694, книга VI е запишана под фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор“ — Прилеп — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница за намештај во Скопје, ул. „11 Октомври“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на намештај.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ — Прилеп, со одлуката бр. 784 од 21. VI. 1970 година, од одржаната седница на 21. XI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Владо Јордановски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 133/70 од 21. V. 1971 година. (1059)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 152, страна 259, книга III е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница „Деликатес централ“ — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со деликатесни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 21. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Миовска Драгица.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 642/70 од 4. V. 1971 година. (1060)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 375, страна 413, книга II е запишана под фирма: „Спорт“ — комбинат за производство и продажба на спортска и туристичка опрема експорт импорт — Белград — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 53 во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 50. Предмет на работењето на продавницата е продажба на ловечки прибор, оружје и муниција.

Продавницата е основана од управниот одбор на „Спорт“ — комбинат за производство и продажба на спортска и туристичка опрема експорт импорт — Белград, со одлуката бр. 2447 од 30. VI. 1969 година, од одржаната седница на 30. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Несторовски Стаме.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1139/69 од 20. V. 1971 година. (1061)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 563, страна 321, книга III е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на одела и рубље — конфекција „Свобода“ — Димитровград — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Гевгелија, ул. „Гевгелиски партизански одред“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциска стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Свобода“ — Димитровград, со одлуката бр. 02-2780 од 20. X. 1969 година, од одржаната седница на 6. II. 1969 година.

Раководител на продавницата е Шутев Илија.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Шутев Илија, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 970/69 од 25. V. 1971. (1093)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 84, страна 503, книга I е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на одела и рубље — конфекција „Свобода“ — Димитровград — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Дебар. Предмет на работењето на продавницата е промет со конфекциски стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Свобода“ — Димитровград, со одлуката од одржаната седница на 6. II. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Чилку Имер, раководител во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 967/69 од 25. V. 1971 година. (1094)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 85, страна 507, книга I е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на одела и рубље — конфекција „Свобода“ — Димитровград — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Македонски Брод. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциска стока.

Продавницата е основана од Претпријатието „Свобода“ — Димитровград, со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 6. II. 1969 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Стојановски Нане, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 969/69 од 25. V. 1971 година. (1095)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1449, страна 696, книга VI е запишана под фирма: Претпријатие за изработка на одела и рубље — конфекција „Свобода“ — Димитровград — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 147. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциска стока, трикотажа и кратка стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Свобода“ — Димитровград, со одлуката бр. 02-2780 од 29. X. 1969 година, од одржаната седница на 6. II. 1969 година.

Раководител на продавницата е Стојановски Стојан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Стојановски Стојан, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 968/69 од 26. V. 1971 година (1095)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1450, страна 698, книга VI е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Илинден“ — Винаца — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Крсте Мисирков“ бр. 22. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купување и продажба на стока која влегува во предметот на работа на матичното претпријатие во негово име и за негова сметка.

Раководител на претставништвото е Благој Атанасов.

Претставништвото е основано од Трговското претпријатие на големо и мало „Илинден“ — Винаца, со одлуката бр. 01-669 од 23. XII. 1970 година на работничкиот совет.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 5 од 28. V. 1971 година. (1098)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 323, страна 417, книга II е запишана под фирма: „Горни Полог“ — претпријатие за промет, снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 5 во населбата „Шуто Оризари“ — Скопје (пазар). Предмет на работењето на продавницата е врши продажба на сите видови на месо и месни производи, живина, риба и конзерви од риба, маст од домашни животни, млечни производи и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет, со одлуката бр. 0201-167 од 25. V. 1970 година, од одржаната седница на 23. V. 1970 година.

Раководител на продавницата е Муареми Алинафи.

Продавницата број 5 во населбата „Шуто Оризари“ — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 723/70 од 12. V. 1971 година. (1099)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 68, страна 323, книга VI е запишано под фирма: „Радио Бран“ — претпријатие за електроника и електромеханика и трговија на големо и мало со мешана стока — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Консигнационо складиште во состав на продавницата, ул. „27 Март“ — Скопје. Предмет на работењето на складиштето е промет на стоки од консигнација за девизни средства и тоа: сите видови електро и електро-акустични апарати, како и на сите додатни и резервни делови на означените апарати за широка потрошувачка.

Раководител на складиштето е Спасовски Станојко.

Складиштето е основано од Претпријатието за електроника и електромеханика и трговија на големо и мало со мешана стока „Радио Бран“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 15. II. 1971 година.

Складиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 442 од 31. V. 1971 година. (1100)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 351, страна 1147, книга I е запишано под фирма: Производно задружно трговско претпријатие „Илинден“ с. Стојаково, Гевгелиско — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Претставништво — Титов Велес, ул. „Васил Левски“ бр. 1-а. Предмет на работењето на претставништвото е склучување договори за продажба на земјоделски производи со кои располага претпријатието; да го снабдува претпријатието со сите земјоделски стоки; живина и јајца, крупна и ситна стока; алкохолни и безалкохолни пијалаци, индустриска стока, прехранбени и колонијални стоки, а по налог на претпријатието да испорачува стока на други претпријатија транзитно, со која претпријатието претходно има заклучено договор.

Раководител на претставништвото е Љубе Мешков.

Претставништвото е основано од Производното задружно трговско претпријатие „Илинден“ — с. Стојаково, Гевгелиско, со одлуката бр. 01-1834 од 26. IX. 1970 година на работничкиот совет.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Мешков Љубе, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 767/70 од 28. V. 1971 година. (1101)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 163, страна 427, книга I е запишана под фирма: „Превалец“ — работна организација за производство на вар, камен и цера — Титов Велес — Продавница број 3 во Титов Велес, ул. „Јане Сандански“ бр. 51. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со вар.

Продавницата е основана од присилниот управник, со одлуката бр. 02-805 од 8. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Лазо Миланов Димов.

Продавницата број 3 во Титов Велес ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 630/70 од 24. V. 1971 година. (1102)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 299, страна 303, книга II е запишан под фирма: „Нов живот“ — угостителско претпријатие

— Тетово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Млечен ресторан во Тетово, ул. „Борис Кидрич“ бб. Предмет на работењето на ресторанот е служење на печива, млечни производи, сите видови освежителни пијалаци и пиво со употреба на скара, а не се дозволува точење на жестоки алкохолни пијалаци.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на „Нов живот“ — угостителско претпријатие — Тетово, со одлуката од одржаната седница на 6. V. 1970 година.

Раководител на ресторанот е Анушевски Живко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 681/70 од 27. V. 1971 година. (1105)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата дуќаните, рег. бр. 94, страна 369, книга VI е запишана под фирма: Трговско угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице — Филијала — Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 26, со своја жиро-сметка. Предмет на работењето на филијалата е: производство на слаткарски производи, бели печива, буреци и леб; вршење на угостителски услуги преку следните угостителски објекти отстапени од матичното претпријатие:

а) Бифе на кривината на реката „Треска“ — Скопје.

б) Ресторанот во населбата Радуш,а,

в) Млечниот ресторан во Куманово, ул. „Народна револуција“ бр. 6,

г) Угостителскиот дуќан — кафеана во Гостивар, ул. „Никола Парагунов“ бр. 4,

д) Ресторанот во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бб.,

ѓ) Бифето кај манастирот Св. Богородица — Матка во карпата „Мечкина Дупка“ — Скопје,

ж) Слаткарницата во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 26.

Филијалата е основана од Трговското угостителско претпријатие на големо и мало „Снежана“ — Горче Петров, со одлуката на работничкиот совет од 14. V. 1971 година.

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Аврамовски Душко, в.д. директор и Стеријевски Стерјо, во границите на овластувањето. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 563 од 15. VI. 1971 година. (1142)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 323, страна 417, книга II е запишана под фирма: „Горни Полог“ — претпријатие за промет, снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница за овошје и зеленчук „Јагода“ — Гостивар, ул. „ЈНА“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделски производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Горни Полог“ — претпријатие за промет, снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар, со одлуката бр. 0201-260 од 20. IX. 1970 година.

Раководител на продавницата е Нежири Себаедин.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 976/70 од 9. VI. 1971 година. (1143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 96, страна 301, книга II е запишана под фирма: Трговско мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар — Продавница за самопослужување „Илинден“ во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“. Предмет на работењето на продавницата е промет со прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, месо и преработки од месо, стакло, порцелан и емајлирани стоки, млеко, млечни производи, леб и печиво, зеленчук, овошје и преработки од овошје, галантериски и базарски стоки и играчки, парфимериски и козметички стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунски преработки, кибрит и прибор.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското мешовито претпријатие „Кораб“ — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 24. X. 1960 година.

Раководител на продавницата е Бошкоски Здравко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 164 од 9. XII. 1969 година. (1144)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 4, страна 241, книга II е запишана под фирма: „Куманово“ — земјоделски комбинат — Куманово — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 30 во Куманово, ул. „Тоде Мендол“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи, млеко и млечни производи, овошје и зеленчук.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово“ — Куманово, со одлуката бр. 02-1493/1 од 20. III. 1970 година, од одржаната седница на 19. III. 1970 година.

Раководител на продавницата е Јовановски Трифунов Станимир.

Продавницата број 30 во Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 800/70 од 8. VI. 1971 година. (1146)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. I. 1971 година, рег. бр. 58/55, книга III е запишано следното: Занаемчиското дрводелско претпријатие „7 Ноември“ — Охрид се присоединува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Занаемчиското дрводелско претпријатие „7 Ноември“ — Охрид престанува со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации што го води овој суд, поради присоединување кон претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ од Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на решението Фи. бр. 826 од 28. X. 1970 година, на Окружниот стопански суд — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 594/70. (309)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. I. 1971 година, рег. бр. 17/65, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 13 во Битола Булевар „1 мај“ бр. 193, на Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија „Радиоелектро“ — Београд, уште со електротехнички материјал, резервни делови и прибор, радио-апарати и телевизори, магнетофони, грамофони и останати акустички апарати, инсталационен материјал, радио и ТВ делови и грамофонски плочи, нафтени и плински печки.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 23863/1 од 30. VII. 1970 година, на работничкиот совет на Претпријатието „Радиоелектро“ — Београд.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 54/71. (311)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 963, страна VI е запишано следното: Се издвојува од Заедничката самостојна организација на здружен труд за заеднички служби при Здруженото претпријатие во самостојна организација на здружен труд за реекспорт и застапништво која ќе работи под: Здружено претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд за застапување и реекспорт, без својство на правно лице, со посебна жиро сметка, ул. „468“ бр. 15а. Предмет на работењето на претпријатието е унапредување на надворешно-трговската размена; увоз на стоки поради повторен извоз во неизменета или небитно изменета состојба; купување на стока во странство, нејзино преместување во домашни царински складишта и продавање во странство во неизменета или небитно-изменета состојба; купување на стока во странство и нејзина непосредна продажба во странство; посредување во пласирање странска стока на други странски пазари; застапување на странски фирми во Југославија и во домашните фирми во странство; отворање на консигнациони складишта на неоцаринета стока.

Работната организација е основана со издвојување на работната единица за застапување и реекспорт од заедничката самостојна организација на здружен труд за заеднички служби при Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 03-1535 од 26. XI. 1970 год.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето: Маликовски Цане, в.д. директор, Талевски Благоја, генерален директор на „Југо-тутун“, Елефтерија Елефтеријаду, Милошевска Даница и Алексовски Краљо.

Потписот ќе важи колективно со два потписа и тоа еден потписник од ред. бр. 1, 2 и 3 и еден потписник од реден бр. 4 и 5.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 29 од 11. II. 1971 год. (278)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. I. 1971 година, рег. бр. 4/58, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Стовариштето во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 65 на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, и гласи: Стовариште во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 65, на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци.

За раководител на стовариштето во Битола е поставен Љубе Брдаров.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 624/70. (312)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. I. 1971 година, рег. бр. 5/58, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Битола на ул. „Маршал Тито“ бр. 65, на Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ — Кавадарци, и гласи: Продавница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 65, на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци.

За раководител на продавницата е поставен Александар Димитровски.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 196/69 од 14. IV. 1969 година, на Окружниот стопански суд во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 625/70. (313)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. I. 1971 година, рег. бр. 217/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето на Огнен Огенов, раководител на Стовариштето во Битола, на Индустијата за пиво и слад „Јоска Јорданоски Сандански“ — Прилеп.

Раководител на стовариштето е Огенов Методија, раководител, кој ќе го потпишува Стовариштето во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 51/71. (319)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 34 во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Керим Муса се менува. За раководител е поставен Ремзи Ајдар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 15/71. (320)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, Никола Чорбевски се менува. За раководител е поставен Злате Милески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 16/71. (321)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 40, во Охрид, Вишко Таневски, се менува. За раководител е поставен Стефан Николовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 17/71. (322)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 4 во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид, Илјаз Илјаз се менува. За раководител е поставен Виктор Трцовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 18/71. (323)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 34 во Охрид, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ од Охрид Ремзи Ајдар се менува. За раководител е поставен Керим Муса.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 19/71. (324)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. I. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата бр. 41 во Охрид, на Трговското прет-

пријатие „Охридски магазин“ — Охрид Асим Гуладин, се менува. За раководител е поставен Борис Најдески.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 52/71. (325)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. I. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга II е запишано: Му престанува овластувањето за потпишување на Сотировски Сотир — директор на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга. За директор е поставен Васко Котушевски.

Се овластуваат Васо Котушевски, директор, Михајло Шулески, комерцијален директор и Цветан Аврамовски, шеф на сметководството, да го потпишуваат комбинатот. Потпишувањето на комбинатот важи само со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 47/71. (326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 789, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Водната заедница „Повардарие“ — Гевгелија, Горѓи Пеев му престанува правото за потпишување, бидејќи е починат.

За директор на истата заедница, согласно со одлуката бр. 832 од 27. XI. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 27. XI. 1970 година, се именува досегашниот технички директор инж. Драги Тошев, кој ѝ понатаму ќе ја потпишува водната заедница заедно со новоназначениот потписник Ризов Петар, секретар на заедницата и досегашниот регистриран потписник Стојан Ристов, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1068/70 од 18. II. 1971 година. (356)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 559, страна 273, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 451, страна 693, книга II, Кооперативната банка Неготино на Вардар, поради присоединување кон Комерцијално-инвестиционата банка Бор. Истата прераснува во филијала под фирма: Комерцијално-инвестициона банка — Бор — Филијала — Неготино на Вардар — со својство на правно лице.

Предмет на работењето на филијалата е да прима депозити по видување и со отказан рок; да собира влогови на штедење; да одобрува потрошувачки кредити; да води жиро-сметки на граѓаните и по овие сметки да врши платен промет за сметка на нивните иматели; да врши работи на платниот промет; да врши девизно работење; да обработува кредитни барања, да го пушта и да го контролира користењето на сите кредити, да врши распоред и наплата на доспеаните обврски; да прима на чување хартии од вредност, предмети од злато и други племенити метали, накит и слично (непарични депозити); да води книговодствена евиденција; да води кадрoвска политика на филијалата; да се стара за правилното спроведување на насоките на кредитната политика одредени со законски прописи и одлуката на Собранието на банката; да ги врши сите работи околу наплатувањето на спорните и сомнителните побарувања по кредитите што таа ќе ги одобри; да обавува и други работи од делокругот на Банката ставени во надлежност на филијалата со позитивни правни прописи и одлуки на органите на управувањето.

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето: Спасов Петар, в. д. директор, Владимир Курдик, Ристова Софија и Ристова Верка.

Филијалата е основана од Комерцијално-инвестиционата банка — Бор, со одлуката на Собранието од 30. XII. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 26 и 36/69 од 13. I. 1971 година. (357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 78, страна 449, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник Рафајловски Дамјан, шеф на сметководството при Претпријатието за промет со лекови „Реплек“ — Скопје му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 920/70 од 25. I. 1971 година. (358)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 716, страна 67, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Проектантското претпријатие „План“ — Скопје, Андреја Теофилов, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Проектантското претпријатие „План“ — Скопје е назначен Петрушевски инженер Бранислав, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници: Галиќ Радмила и Благородна Ташкова, сметано од 22. IX. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 751/70 од 14. I. 1971 година. (359)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните е запишано следното: Предметот на работењето на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Ангропромет“ — Скопје, на Трговското претпријатие на големо и мало „Техноматеријал“ — Београд, кој во решението, Фи. бр. 116/71 од 11. II. 1971 година стои продажба на мало на автоделови — автогранка и техничка стока се исправува и во иднина ќе биде: промет на големо и мало на моторни возила, автоделови — автогранка и техничка стока, со посредување во прометот и застапнички услуги во прометот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 116 од 16. II. 1971 година. (360)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 797, страна 1465, книга V е запишано следното: На досегашниот потписник на Погонот за железнички автосообраќај при Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, Гајдов Тодор му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За нов потписник на Погонот за железнички авто-сообраќај ЖТП — Скопје се назначува Станковски Тодор, в. д. шеф на стопанската служба кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува — Погонот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 142 од 17. II. 1971 година. (361)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 50, страна 527, книга IV е запишано следното: На досегашните потписници на „22 декември“ — Претпријатие за изработка на офицерски и цивилски облеки — Скопје, Тошковик Данило, директор, Симоновски Владо, заменик директор и Тодоровиќ Катица, шеф на сметководството им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност, согласно со одлуката бр. 2 од 20. V. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 20. V. 1970 година.

Директор на означеното претпријатие е Митровиќ Михаил, кој согласно со споменатата одлука ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, во границите на овластувањето заедно со новоназначените потписници Кутлешовска Милица, раководител на сметководниот сектор, Петрушевска Верка, раководител на општиот сектор и Кулаковска Десанка, контер билансист.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 93 од 25. II. 1971 година. (364)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1421, страна 583, книга VI е запишано следното: Од составот на Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, се издвојуваат работните единици Фабриката за пластични маси и Фабриката ПВЦ во самостојно претпријатие под име: Фабрика за пластични маси „Виолета“ — Скопје, ул. „Првوماјска“ б. б., во кругот на ОХИС.

Предмет на работењето на фабриката е производство и преработка на ПВЦ (вештачки кожи, фолии, гранулати и компауни, подни плочки, брановидни плочки, цевки) како и промет на произведената стока.

Фабриката е основана од Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје, со одлуката бр. 1 од 29. I. 1971 година, на работничкиот совет.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето инж. Коста Панов, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171 од 24. II. 1971 година. (366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 688, страна 570, книга VI е запишано следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје се присоединува Фабриката за масло „Благој Горев“ од Титов Велес, согласно со одлуката бр. 02-997 од 29. XII. 1969 година, на централниот работнички совет на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје, одлуката на Фабриката „Благој Горев“ — Титов Велес од 26. XII. 1969 година, по пат на референдум.

Со присоединувањето Фабриката ќе работи под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, Самостојна организација на здружен труд, со својство на правно лице — Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес.

Предмет на работењето на самостојната организација е преработка на масло за јадење, технички масла, таан и сточна храна (Коспе).

Самостојната организација на здружен труд е настаната со присоединувањето на Фабриката за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-2997 од 29. XII. 1969 година.

Организацијата на здружен труд ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Мирчев Јован, в. д. директор.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните при овој суд од рег. бр. 160, страна 417, книга I Фабриката за масло „Благој Горев“ — Титов Велес, поради присоединување кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет од 26. XII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 39/70 од 18. II. 1971 година. (367)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 29. X. 1970 година, страна 168, реден број 4 е запишано следното: На досегашните потписници

им престанува правото да го потпишуваат Здруженото претпријатие „Интекс“ — Скопје — Фабрика за позамантерија и сурови ткаенини „Малешевка“ од Берово: Богдан Бетински и Јордан Никифоров Муртовски.

За нови потписници се запишани дипломираниот економист Киро Павлов Крамарски како директор, Борис Гаврилов Сивевски, шеф на сметководството и Славе Кирилов Миовски, книговодител како овластени потписници.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 315/65 од 25. XII. 1969 година на работничкиот совет на истата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 258/70. (400)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. V. 1971 година, рег. бр. 20/71, книга I е запишана под фирма: Фабрика за производство на бижутерија и монтажа на рачни часовници — Крушево. Предмет на работењето на фабриката во основање, е производство на сите видови на златна, сребрена и бижутерија од друг метал, позлатена, посребрена, родирана и сл. бижутерија, како и монтажа на рачни часовници.

Фабриката е основана од Собранието на општината Крушево, со решението бр. 06-457/1 од 23. IV. 1971 година.

Фабриката ќе ја потпишува Наум Хаџи Лега, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 263/71. (1207)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. V. 1971 година, рег. бр. 15/71, книга I е запишана под фирма: Пословница во Битола, ул. „Маршал Тито“ бр. 34, на „Прогрес“ — Београд — Туристичка агенција „Центротурист“ — Београд. Предмет на работењето на пословницата е:

— обавување аквизитерски работи, продажба и резервација на капацитети за сместување во земјата и во странство;

— соработување со домашни и странски правни лица во финансирање, изградба и експлоатација на сите видови туристички објекти во Југославија и посредување меѓу домашните и странските правни лица во сите работи кои имаат за цел унапредување на туристичкото стопанство во Југославија;

— застапување на домашни туристички, сообраќајни и угостителски организации;

— туристички работи со странство;

— обавување работи за прометот на речниот и поморскиот сообраќај на редовни и вонредни линии;

— давање туристички и сообраќајни информации за земјата и странство;

— продажба на сите видови исправи за железнички, автобуски, бродски и авионски превоз и резервација на седишта во домашниот и странскиот сообраќај;

— прифаќање, придружба и сместување на патници и туристи;

— организирање на излети, кружни патувања, трансфер и разгледување на градовите и знаменитостите, водечки служби, јахтинг, ловни и риболовен туризам;

— одржување постојани и привремени автобуски линии во земјата и странство со сопствениот автобуски парк;

— пружање угостителски и туристички услуги во сопствени туристички населби, капацитет на хотелски и бунгалов тип и куќни работи;

— организирање на конгреси, спортски приредби, турнири и други собири;

— туристичка пропаганда, уключување, издавање и растурање на сите видови рекламен материјал;

- давање на угостителски услуги;
- изработка и продажба на разгледници, сувенири и слични предмети;
- автосервисни услуги во возниот пат;
- разни други дополнителни работи кои се поврзани за службата, за што потполно и поупешно вршење на односната дејност;
- обавување на сервисни услуги во ремонтни работилници и пристаништа;
- продажба на цигари и алкохолни пијалоци од странско потекло, стока и сувенири за девизни средства во сите пословници како и во сите хотелски објекти и туристички населби;
- обавување на такси-служба со сопствени возила и изнајмување на сопствени возила;
- организирање пригодни патувања со приватни автомобили;
- продажба на поштенски и таксени марки;
- аир карго,
- обавување на менувачки работи.

Пословницата е основана од работничкиот совет на „Прогрес“ — претпријатието за меѓународна трговија и туризам — Београд од 8. II. 1971 година. Пословницата ќе ја потпишува Горѓи Стојановски, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 249/71. (1206)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. V. 1971 година, рег. бр. 9/71, книга П е запишано под фирма: Одморалиште во Охрид (Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице), на Заводите „Црвена застава“ — Крагујевац. Предмет на работењето на одморалиштето е обавување угостителска дејност — одморалиште.

Одморалиштето е основано од Заводите „Црвена застава“ — Крагујевац, со одлуките бр. 0544-РП/ДММ од 24. IV. 1968 година и со 0544 од 10. IV. 1971 година на управниот одбор.

Одморалиштето ќе го потпишува Мирослав Диниќ, раководител.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 256/71. (1208)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. IV. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Моша Пијаде“ бр. 58, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со текстил, текстилна галантерија и конфекција.

Раководител на продавницата е Ристо Снегар.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, со одлуката бр. 02-740/1 од 6. IV. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 243/71. (1209)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. V. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Моша Пијаде“ бр. 1, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со детска конфекција и детски чевли.

Раководител на продавницата е Марица Стрезова.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, со одлуката бр. 02-918 од 28. IV. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 265/71. (1210)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. V. 1971 година, рег. бр. 117/55, книга III е запишана под фирма: Продавница во село Лескоец, Ресен, на Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид. Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриски, прехранбени и непрехранбени стоки, селскостопански производи, како и стоки за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Стојан Грујоски.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Охридски магазин“ — Охрид, со одлуката бр. 02-2869/5 од 25. XI. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 267/71. (1211)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. V. 1971 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишана под фирма: „Битолатекс“ — Продавница број 6 во Ресен, ул. „11 Октомври“ бр. 30, на Здружената текстилна индустрија „Битолатекс — Пелистер“ — Битола — Предилница „Битолатекс“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил, текстилни производи, трикотажни производи и плетачки машини.

Раководител на продавницата е Боне Миле Јовчевски.

Продавницата е основана од Здружената текстилна индустрија „Битолатекс-Пелистер“ — Битола — Предилница „Битолатекс“ — Битола, со одлуката бр. 1230/5 од 12. IV. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 269/71. (1212)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 440, страна 23, книга III е запишано следното: Дејноста на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци, согласно со одлуката бр. 0201-2889 од 24. IV. 1970 година на работничкиот совет на Комбинатот, од одржаната седница на 14. III. 1970 година се проширува и со продажба на градежен материјал, водоводни и канализациони материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 340 од 29. IX. 1970 година. (1801)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 443, книга VI е запишано следното: Фирмата на Откупната станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид Билка“ во Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Алкалоид“ — Скопје, од одржаната седница на 1. VII. 1968 година, се менува и гласи: Откупна станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид“ — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 858/68 од 9. X. 1970 година. (1796)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 443, книга VI е запишано следното: Фирмата на Откупната станица за откуп на лековити растенија „Билка“ — Кичево, согласно со одлуката на работничкиот совет на „Алкалоид билка“ — индустрија за фармацевтски и хемиски производи и промет со лековити билки — Скопје од одржаната седница на ден 24. VI. 1967 година во иднина се менува и гласи: Откупна станица за лековити растенија и земјоделски производи, овошје и зеленчук „Алкалоид-билка“ — Кичево.

Исто така се проширува и дејноста на откупната станица и со откуп на земјоделски производи, овошје и зеленчук.

Досегашниот раководител на споменатата откупна станица Стефановски Мартинов Владо е разрешен од должност и за нов раководител е назначен Вељановски Мирко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1158/67 од 9. X. 1970 година. (1795)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 407, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Откупната станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид“ — Кратово, согласно со одлуката бр. 03-5385 од 18. XII. 1968 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 1. X. 1968 година на „Алкалоид“ — индустрија за фармацевтско-хемиски производи и лековити растенија — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1263/68 од 6. X. 1970 година. (1792)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 195, книга VI е запишано следното: Фирмата на Откупната станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид-билка“ — Кратово, се менува и гласи: Откупна станица за откуп на лековити растенија и земјоделски производи „Алкалоид“ — Кратово, согласно со одлуката бр. 3369 од 22. VII. 1968 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 1. VII. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 854/68 од 25. IX. 1970 година. (1791)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 289, страна 1173, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните, Продавницата во Куманово, ул. „Илинденска“ бр. 1, на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, согласно со одлуката бр. 358 од 10. II. 1967 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 6. II. 1967 година

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 181/67 од 11. IX. 1970 година. (1610)

Од Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. V. 1970 година, рег. бр. 20/65, книга I е запишано следното: Продавницата во Крушево, на „Банат“ — претпријатие за производство и промет на сточна храна, жита, грав и производи од мелничката индустрија — Скопје, ја менува фирмата и гласи: Продавница број 21 во Крушево, на ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје — Погон „Банат“ — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на решението Фи. бр. 185/66, на Окружниот стопански суд — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 221/70. (1106)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 12. V. 1970 година, рег. бр. 3/55, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Стојановски Живко, на Земјоделската задруга „Пролетер“, село Горно Дивјаџи.

Се овластува за потпишување на задругата Јанкулоски Богоја, в.д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 296/70. (1114)

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ

Загубениот четвртаст печат под назив: „Центрохемия“ — продавница Струмица I“, се огласува за неважен. (3804)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Лична карта на име Исен Рамадани, с. Чајле, Гостивар. (3683)

Воена книшка на име Љубе Здравев Блажевски, с. Лукојца, Тетово. (3693)

Воена книшка на име Исни В. Зулбеари, с. Церово, Тетово. (3701)

Воена книшка на име Аки С. Асани, с. Раковец, Тетово. (3782)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Магда Попоска, с. Тополчани, Прилеп. (3787)

Воена книшка на име Иван Јанкуловски, ул. „Хр. Ботев“ бр. 32, Титов Велес. (3789)

Воена книшка издадена од В. П. 4858/21 — Батајница на име Јетула Јашари, „Тоде Мендол“ бр. 38, Куманово. (3793)

Воена книшка издадена од Дуго Село на име Алексо Боризов Трајчески, ул. „Крушовска“ бр. 50, Прилеп. (3797)

Воена книшка на име Кире Јовановски, ул. „Прилепска“ бр. 13а/1, Битола. (3838)

Лична карта на име Боро Манев, ул. „Глигор Прличев“ бр. 6, Т. Велес. (3843)

Воена книшка на име Осман Зулфи Авдулаи, с. Меро, Тетово. (3851)

Лична карта на име Боривоје Андоновски, с. Лисиче, Т. Велес. (3952)

Воена книшка издадена од В. П. 6263 — Зајчар на име Јоско Томе Трајковски, с. Винце, Куманово. (3957)

Воена книшка на име Исак Абдуле Исени, с. Синичане, Тетово. (3973)

Воена книшка на име Сали Ибраима Исмаили, с. Ларце, Тетово. (3975)

Лична карта на име Цеват Рамадани, с. Синичане, Тетово. (3976)

Лична карта издадена од Гостивар на име Сали Ука, ул. „Страхиња Симоноски“ бр. 37, Гостивар. (3984)

Воена книшка на име Кирко Томов Трипуноски, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 217, Тетово.

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Марија Костова, Куманово. (4055)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Евица Кипријановска, ул. „Карл Маркс“ бр. 45, Куманово. (3751)

Сообраќајна книшка бр. 10698 на име Стојмен Атанасов, с. Превалец, Титов Велес.

Работна книшка бр. 2010 на име Станимир Јован Бојковски, ул. „Миле Кипра“ бр. 15, Куманово. (3646)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „М. Ацев“ — Прилеп на име Јованка Неделковска, ул. „Егејска“ бр. 78, Прилеп. (1996)

Работна книшка бр. 1835 на име Миљаим Саит, ул. „Бр. Единство“ бр. 26, Куманово. (1997)

Свидетелство бр. 32 за завршено VIII одделение на име Павлина К. Тасевска, Кр. Паланка. (1997)

Свидетелство за завршено I и II клас, издадени од УЗУС „Коце Металец“ Скопје, на име Сашо Петровски, Скопје. (1641)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангеле И. Костовски, Скопје. (1642)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Дрита, Фљамур и Љуљзие Жута, Скопје. (1643)

Индекс бр. 4243, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Мирослава Сандева, Скопје. (1644)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анита Сиљановска, Скопје. (1645)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ленче Иванова, Скопје. (1646)

Свидетелство за завршен испит, квалификуван работник — електро инсталатер — издадено од ЕМУЗУС — „Коце Металец“ — Скопје на име Миливоје Митревски, Скопје. (1647)

Диплома за завршен испит за квалификуван работник — бравар — издадена од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје, на име Келим Битиќ, Скопје. (1648)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Расим Реџепов, Скопје. (1649)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фазли Реџепов, Скопје. (1650)

Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Димче Панчевски, Скопје. (1651)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Димитрина Дишлиева, Скопје. (1652)

Индекс бр. 13443, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Милан Момировски, Скопје. (1653)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Адем Џафер, Скопје. (1654)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Цветановски, Скопје. (1655)

Работна книшка издадена од Собрание на град Скопје на име Момир Таниќ, Скопје. (1656)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Божиновски, Скопје. (1657)

Оружен лист бр. 1148, издаден од СВР — Скопје на име Џавит Мустафа, Скопје. (1658)

Оружен лист бр. 1149, издаден од СВР — Скопје на име Нурин Мустафа, Скопје. (1659)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бекир Дерлишта, Скопје. (1660)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сами Љачи, Скопје. (1661)

Индекс бр. 12142 издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Снежана Миркова, Скопје. (1662)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Мирче Ацев“ — Г. Петров на име Јован Божиновски, Скопје. (1663)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Томе Спировски, Скопје. (1664)

Индекс бр. 12676, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Елиза Мојсова, Скопје. (1665)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Крстева, Скопје. (1666)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Штип на име Вера Накова, Скопје. (1667)

Индекс бр. 583, издаден од Технолошко-металуршкиот факултет — Скопје на име Лилјана Трајковска, Скопје. (1668)

Индекс бр. 12004, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Гоце Касаповски Скопје. (1669)

Свидетелство за завршена II година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Петре Марковски, Скопје. (1670)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Филиповски Скопје. (1671)

Свидетелство за завршена I година — машин бравар, издадено од Училишниот центар Рудници и железарница „Скопје“ Скопје на име Љупчо Никчевски Скопје. (1672)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аки Седмони Скопје. (1673)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје на име Божидар Рајковиќ, Скопје. (1674)

Свидетелство за завршено VIII одделение издадено од Осмолетката „Браќа Миладинови“ — Колонија Идризово — Скопје на име Паскал Диманов, Скопје. (1775)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Анастасова, Скопје. (1676)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ресми Етемовиќ, Скопје. (1677)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Веџет Веџети, Скопје. (1678)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јулијана Трајчева Скопје. (1679)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бошко Митровски, Скопје. (1681)

Индекс бр. 1110/66, издаден од Вишата економска школа — Прилеп на име Стојна Николова Скопје. (1682)

Свидетелство за III година и диплома за положен испит квалификуван папучар, издадени од занатското училиште „Димитар Влахов“ — Скопје на име Исмет Мусли Скопје. (1683)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Шопковски Скопје. (1684)

Оружен лист бр. 01-4749, издаден од ОВР — Скопје на име Бајрам Рамаданов, Скопје. (1685)

Индекс бр. 11524, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Јованка Најденова Скопје. (1686)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Иван, Елица, Даница и Ласе Димитриевиќ, Скопје. (1687)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоња Тодоровска, Скопје. (1688)

Свидетелство за завршено I и II година, издадени од Гимназијата „Горѓи Димитров“ — Скопје на име Милан Шарески Скопје. (1689)

Свидетелство за завршено III година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Милан Шарески Скопје. (1690)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката во с. Сарај на име Реџеп Исман, Скопје. (1691)

Свидетелства за завршено I и II година, издадени од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Драган Тошев, Скопје. (1692)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрија Петрушевски, Скопје. (1693)

Уверение за високо квалификуван работник — водоинсталатер, издадено од Работничкиот универзитет — Скопје на име Димитрија Петрушевски Скопје. (1694)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сулејман Реџеми Скопје. (1695)

Работна книшка издадена од Скопје на име Лилјана Војадиевска, Скопје. (1696)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Дестани, Скопје. (1697)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перса Димова, Скопје. (1698)

Свидетелство за завршен I и II клас, издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Миролуб Шукаров, Скопје. (1699)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ацо Коцевски Скопје. (1700)

Индекс бр. 6243 издаден од Правни факултет — Скопје на име Константин Ангелов, Скопје. (1701)

- Здравствена легитимација на име Мустафа Фе-
име Асани, с. Боговиње, Тетово. (1709)
- Индекс бр. 13818, издаден од Правни факултет
— Скопје на име Зорица Ефтимоска Скопје. (1711)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Татјана Ставрова Скопје. (1712)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од
Гимназијата „Горги Димитров“ — Скопје на име
Виолета Ванковска Скопје. (1713)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Самит Зекир Скопје. (1714)
- Свидетелство за завршено III и IV година, из-
дадено од Заботничкото училиште во Скопје на
име Дрита Хаџи Хамза, Скопје. (1715)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Симеон Малиновски Скопје. (1716)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Стив Наумов“ — с. Драмче
— Делчево на име Игнат Воиновски, Скопје. (1717)
- Свидетелство за завршена II година издадено
од ЕМЗУС „Коце Меалец“ — Скопје на име То-
мислав Павловски Скопје. (1718)
- Уверение за привремено неспособен во ЈНА,
издадено од Воени отсек — Скопје на име Бајрам
Сулејманов, Скопје. (1719)
- Возачка дозвола издадена од СВР — Ресен на
име Енвер Каранфили, ул. „Т. Ц. Мерџан“ бр. 5,
Г. Петров. (1720)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Мирјана Николовска, Скопје. (1721)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Зоја Дамевска, Скопје. (1722)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Јонче Панчевски, Скопје. (1723)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Срмена Наумовска с. Кравари, Би-
тола. (1724)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Тодор Јанев“ — нас.
Чашка на име Дано Горгиевски, II Болнички Дол
Т. Велес. (1725)
- Здравствена легитимација на име Божана Ни-
коловска ул. „Сл. Петков“ — бр. 17, Т. Велес.
(1727)
- Свидетелство бр. 54 на име Љубинка Шијоска
с. Тополчани, Прилеп. (1728)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „М. Пијаде“ — Прилеп на име
Видан Димовски ул. „Т. Тарџан“ бр. 69 Прилеп.
(1731)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тра-
јан Давчевски, с. Чашка Т. Велес. (1732)
- Свидетелство за завршено осмолетка на име
Нафи Лимани, с. Србиново, Гостивар. (1733)
- Службена легитимација бр. 2126, издадена од
РСВР на СРМ — Скопје на име Томислав Грков-
ски ул. „Илинденска“ бр. 32. Винаца. (1735)
- Свидетелство бр. 06-306/17 за завршен II клас;
издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Па-
ланка на име Љупчо Стојчевски, Кр. Паланка.
(1736)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Василка Дуковска ул. „Прилепска“
бр. 78/18, Битола. (1737)
- Индекс и студентска легитимација бр. 1114, из-
дадени од Педагошката академија — Битола на име
Никола Здравевски с. Извор, Т. Велес. (1738)
- Возачка дозвола бр. 173, издадена од ОВР —
Тетово на име Емрула Ајрули с. Рогле, Тетово.
(1739)
- Уверение за квалификација, издадено од Заво-
дот за запослување — Прилеп на име Цветко Ан-
гелески ул. „Моша Пијаде“ бр. 2856, Прилеп. (1741)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Марија Јошеска с. Плетвар, Прилеп.
(1742)
- Свидетелство за завршено VIII одделение на
име Милан Георгиевски, с. Подржи Коњ, Кр. Па-
ланка. (1744)
- Свидетелство бр. 06-265/1 за завршен I клас,
издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Па-
ланка на име Станија Смилковска, Кр. Паланка.
(1745)
- Свидетелство од I година, издадено од Хемис-
кото училиште „Б. Кидрич“ — Т. Велес, на име
Десанка Витанова, Хемиски интернат, Титов Велес.
(1746)
- Свидетелство за завршена I година гимназија,
издадено од Т. Велес на име Александар Анчев
ул. „Коле Цветков“ бр. 63, Т. Велес. (1747)
- Свидетелство за завршена осмолетка на име
Таип Азизи ул. „И. Р. Лола“ бр. 47, Гостивар. (1748)
- Ученичка книшка за V и VI одделение на име
Љубе Наиковски ул. „18 ноември“ бр. 25, Гостивар.
(1749)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Нада Димитрова ул. „Хр. Узунов“
бр. 7, Битола. (1753)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Венко Димитровски ул. „Хр. Узу-
нов“ бр. 7, Битола. (1754)
- Индекс издаден од Педагошката академија —
Битола на име Блаже Ангелевски с. Гнеотино,
Битола. (1755)
- Свидетелство за I година, издадено од Еко-
номското училиште „Јовче Тесличков“ — Т. Ве-
лес на име Слоботка Т. Недева, ул. „М. Ацев“ бр.
81, Т. Велес. (1757)
- Работна книшка на име Марија Недева, с. Бер-
ниште, Кавадарци. (1758)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Страшо Пинџур“
с. М. Којнари на име Ружа Перканоска с. Мало
Којнари, Прилеп. (1759)
- Свидетелство за I година бр. 21/66/67 издадено
од Тутунското училиште „Орде Чопела“ — Прилеп
на име Горѓи Причов, Валандово. (1760)
- Свидетелство за квалификуван работник, смер
текстилен бр. 15647, издадено од Општината „Ка-
ле“ — Скопје на име Лефтерка Трајкова ул. „Ца-
не Василев“ — 1/14, Битола. (1762)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Пецо Даскало“ —
с. Долнени на име Лилјана Јовческа, с. Долнени,
Прилеп. (1763)
- Свидетелство за завршен испит на име Спа-
сија Димитриоска, Прилеп. (1764)
- Свидетелство од 1961/62 година на име Горѓи
Тодоров, ул. „Јб. Весов“ — 21 Титов Велес. (1765)
- Свидетелство од 1962/63 година на име Горѓи То-
доров ул. „Јб. Весов“ — 21 Титов Велес. (1766)
- Свидетелства за I и II година, издадени од
Средно шумарското училиште во Кавадарци на
име Кирил Христоски ул. „Цане Коњарец“ бр.
65, Прилеп. (1768)
- Свидетелство бр. 141/54 за завршено V одде-
ление, издадено од основно училиште во Прилеп
на име Хадија Идриз Дуса ул. „Б. Талески“ бр.
49, Прилеп. (1769)
- Свидетелство од VIII одделение на име Стане
Николовски с. Пожаране, Гостивар. (1771)
- Свидетелство за VIII одделение издадено од
Основното училиште „Кирил и Методија“ — с. Зе-
лениково на име Милан Горгиевски, Скопје. (1772)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Васил Пецанов Скопје. (1773)
- Свидетелство за II година, издадено од Учи-
лиштето за стопанство „Коце Металец“ — Скопје
на име Боре Христовски, Скопје. (1774)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Ибадет Мустафова, Скопје. (1775)
- Индекс и студентска легитимација бр. 8556, из-
дадени од Педагошка академија — Скопје на име
Пандо Дукетов, Скопје. (1776)
- Индекс бр. 286, издаден од Вишата музичка
школа — Скопје на име Мехмед Манев Скопје.
(1777)

Свидетелства за завршен I и II клас, издадени од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Пано Димитровски, Скопје. (1778)

Индекс бр. 4296, издаден од Медицински факултет — Скопје на име Јасин Асад Абу, Скопје. (1779)

Воена книшка издадена од Скопје на име Илија Николовски, Скопје. (1780)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Чингова, Скопје. (1781)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Наталија Давкова, Скопје. (1782)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Петров, Скопје. (1783)

Ученичка книшка за завршено III одделение, издадена од Основното училиште „11 Октомври“ — Скопје, на име Бранко Петровски, Скопје. (1784)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Ристовски, Скопје. (1785)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Ѓоргиевски, Скопје. (1786)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Снежана Ацева Скопје. (1786)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кичево на име Цвета Савеска, Скопје. (1788)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Керамитчиева, Скопје. (1789)

Автобуска карта за намалено патување, издадена од Градскиобраќај Скопје на име Миле Трпковски, Скопје. (1790)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство Единство“ нас. Драчево на име Музејен Азис Скопје. (1791)

Воена книшка издадена од Рашка на име Емин Емини, Скопје. (1792)

Свидетелство издадено од Осмолетката „Иван Горан Ковачиќ“ — Скопје на име Милан Ристик, Скопје. (1793)

Работна книшка издадена од Скопје на име Реџеп Нуредини, Скопје. (1794)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Даме Груев“ — с. Градско на име Перо Јаневски, Скопје. (1795)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Шаха Шахиќ Скопје. (1796)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маја Петровска, Скопје. (1797)

Индекс бр. 13144, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Госпава Стоиљковиќ Скопје. (1798)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Азизе Мемети, Скопје. (1799)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Живко Брајковски“ — Скопје на име Димитар Мојсов, Скопје. (1800)

Работна книшка бр. 42533, издадена од Скопје на име Слободанка Сенкова Скопје. (1803)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дилавер Даут, Скопје. (1804)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Данаил Чапаковски, Скопје. (1805)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанка Димковска, Скопје. (1806)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Доне Брајковски, Скопје. (1807)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Васка Јовевска, Скопје. (1808)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јоксим Златковиќ Скопје. (1809)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Бујановац на име Чедомир Максим Скопје. (1810)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мара Најчевска с. Новаци Битола. (1811)

Свидетелство бр. 06-265/33 за завршен I клас издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Јубен Стојковски, Кр. Паланка. (1812)

Свидетелство од VIII одделение на име Милан С. Ангеловски ул. „Херој Карпош“ бр. 84 Кр. Паланка. (1813)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Вожидар Костовски, с. Богомила Т. Велес. (1814)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Пандора П. Стојаноска ул. „Б. Талески“ бр. 106, Прилеп. (1815)

Здравствена легитимација на име Петар Корешески ул. „Јоле Андоноски“ бр. 7, Прилеп. (1817)

Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Методија Варошаноски ул. „Менде Црвенковски“ бр. 2, Прилеп. (1818)

Свидетелство за I и II година, издадени од УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Владо Цибалевски, с. Гавато, Битола. (1819)

Извод од матичната книга на родените на име Санде Костовски ул. „9 ноември“ бр. 38, Т. Велес. (1821)

Работна книшка бр. 8871/167193, издадена во Тетово на име Милева Јанкуловска ул. „Прохор Пчински“ бр. 15, Тетово. (1822)

Свидетелство од VIII одделение на име Адем Јаја ул. „Џетинска“ бр. 39 Тетово. (1823)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Петар Пипиданоски ул. „Драган Димески“ бр. 1, Прилеп. (1824)

Свидетелства за I и II година, издадени од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Александар Трпковски, с. Копанце, Тетово. (1825)

Свидетелства за завршени III и IV клас, издадени од Гимназијата „Бр. Миладинови“ — Битола на име Јосиф Стојановски ул. „Довлециќ“ бр. 194 Битола. (1826)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Фанија Ѓоргиевска ул. „Буков мост“ бр. 9г, Битола. (1827)

Возачка дозвола бр. 2385, издадена од ОВР — Тетово на име Нестор Стефановски ул. „Илинденска“ бр. 129, Тетово. (1829)

Здравствена легитимација бр. 76056, издадена од ЗСО — Прилеп на име Цветко Неделкоски ул. „Б. Кидрич“ бр. 111, Прилеп. (1830)

Воена здравствена легитимација издадена од ВП 2908 — Бања Лука на име Војин Богдановиќ ул. „М. Тито“ бр. 21/II, Прилеп. (1831)

Свидетелство за I клас, издадено од Хемиското училиште во Т. Велес на име Љубомир Богоевски ул. „Бл. Ѓорев“ бр. 143, Т. Велес. (1832)

Здравствена легитимација на име Севдије А. Ибраими, с. Г. Речица, Тетово. (1833)

Здравствена легитимација на име Фета Фетали, с. Каменане, Тетово. (1834)

Здравствена легитимација бр. 23010, издадена од ЗСО — Бајина Башта на име Зоран А. Карајков ул. „Илинденска“ бр. 7, Скопје. (1835)

Свидетелство за завршен II клас во учебната 1967/68 година на име Стојан Михајло Николов, с. Лепопелци, Веница. (1836)

Индекс бр. 2900, издаден од Педагошката академија во Битола на име Лилјана Манговска ул. „Врполе“ бр. 2, Битола. (1837)

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште „Стив Наумов“ — с. Бешиште на име Ристе Аспровски, с. Бешиште, Прилеп. (1838)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Тодорка Пашоска, с. Витолиште, Прилеп. (1839)

Свидетелство од I клас издадено од ХТУ „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Вера Б. Дамјанова, с. Бистрица, Т. Велес. (1840)

Свидетелство за I година издадено од Медицинското училиште — Битола на име Мица Илканова с. Лавци, Битола. (1841)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ХИТУ „Борка Талески“ — Прилеп на име Биолета Николоска ул. „Оцка Михајлоски“, бр. 5, Прилеп. (1842)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Петре Шалев ул. „Првوماјска“ бр. 26, Т. Велес. (1843)

Свидетелство од III година издадено од ХИТУ — Т. Велес на име Никола Цецев ул. „Орце Мартинов“ бр. 1, Т. Велес (1844)

Свидетелство за завршена I година средно хемиско училиште на име Благоја Наумов ул. „Македонска“ бр. 31, Св. Николе. (1845)

Свидетелство за завршена I година средно економско училиште на име Ленче Сотирова ул. „Раде Ивановски“ бр. 41, Прилеп. (1846)

Свидетелство за завршена I година хемиско училиште на име Здравка Радевска ул. „Б. Бешироски“ бр. 36 — Прилеп. (1847)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Вергил Азизоски ул. „Тризла“ бр. 199/I, Прилеп. (1848)

Здравствена легитимација бр. 2959 издадена од ЗСО — Крушево на име Магдалена Михајлоска ул. „Партизанска“ бр. 19, Крушево. (1849)

Возачка дозвола бр. 3112 издадена од ОВР — Тетово на име Сабедин Зенулахи, с. Камењане, Тетово. (1850)

Свидетелство дел. бр. 26, за I година, издадено од Гимназијата „Ацо Русковски“ — Берово на име Драгица А. Поповска с. Негрево, Берово. (1851)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Нада Симиќ ул. „Т. Гаковиќ“ бр. 54, Битола. (1852)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Мариче Гореска ул. „Мукос“ бр. 45, Прилеп. (1853)

Свидетелство за завршена II година издадено од Хемиското училиште „Борка Талески“ — Прилеп на име Олга Печијареска ул. „Д. Наредникот“ бр. 39, Прилеп. (1854)

Свидетелство за завршена III година хемиско училиште „Б. Талески“ на име Славе Цветковски, Прилеп. (1855)

Свидетелство за завршена I година хемиско училиште „Борка Талески“ — Прилеп на име Данка Стојкова с. Кнежје, Св. Николе. (1856)

Свидетелство за I година издадено од Тутунското училиште „Орде Чопела“ — Прилеп на име Благоја Кротески ул. „М. Цепенков“ бр. 33, Прилеп (1857)

Свидетелства за VII и VIII одделение, издадени од Основното училиште „Кирил и Методи“ — с. Плетвар на име Борис Петрески с. Беловодица, Прилеп. (1858)

Свидетелство за завршена I година хемиско училиште на име Видан Атанасоски ул. „Маркова“ бр. 115в, Прилеп. (1859)

Свидетелство за завршена II година средно хемиско училиште на име Бранко Ѓорѓиоски с. Локвица, Македонски Брод. (1860)

Свидетелство на име Фанија Талеска ул. „Величица“ бр. 4, Гостивар. (1864)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Наумовски Скопје. (1865)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гурѓа Спасовска Скопје. (1866)

Свидетелства за завршена I и II година, издадени од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — електро отсек — Скопје на име Димитар Дилберовски, Скопје. (1867)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Трајан Гурчиновски Скопје. (1868)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горица Ристеска Скопје. (1869)

Работна книшка издадена од Скопје на име Јован Китановски Скопје. (1870)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крстана Стрезовска Скопје. (1871)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Стојан Георгиевски, Скопје. (1872)

Свидетелства за завршени VII и VIII одделение на име Љубица Николска Скопје. (1873)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славица Анска Скопје. (1874)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Слободан Насков, Скопје. (1875)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исак Пука, Скопје. (1876)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кадри Муртизани, Скопје. (1877)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајрија Хрустемовиќ Скопје. (1878)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лилјана Стаменковиќ Скопје. (1879)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Насер и Ирфан Арифови, Скопје. (1880)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мушерефа Прекиќ — Лозана Скопје. (1881)

Работна книшка издадена од Скопје на име Блаже Каруловски Скопје. (1882)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Драгана Кеџман, Скопје. (1883)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Лилјана Никитовиќ, Скопје. (1884)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Милена Миладиновиќ Скопје. (1885)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весела Вељановска Скопје. (1886)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Несторовски, Скопје. (1887)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубомир Неделковски Скопје. (1888)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елизабета Ристовиќ, Скопје. (1889)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Лилјана Стефанова, Скопје. (1890)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Методија Зафировски, Скопје. (1891)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Дуковски, Скопје. (1892)

Свидетелства за завршени I и II клас, издадени од Учителската школа „Гоце Делчев“ — Штип на име Миле Јанев ул. „Карпушева“ бр. 34, Св. Николе. (1893)

Свидетелства за завршени I и II година, издадени од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје смер водоинсталатер — на име Панче Цариќ, Скопје. (1894)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Николина Здравковска, Скопје. (1895)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Добрила Симјановска, Скопје. (1896)

Индекс бр. 1030 издаден од Вишата школа за социјални работници — Скопје на име Глигор Зашев, Скопје. (1897)

Индекс бр. 15597, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Лиљана Пајкова, Скопје. (1898)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Веска Настевска, Скопје. (1899)

Свидетелство за завршено средно угостителско училиште во Охрид на име Стојан М. Филиповски, Скопје. (1900)

Индекс бр. 15678 издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Катрина Маленкова, Скопје. (1901)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тања Јанакиевска, Скопје. (1902)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Светлана Панковска, Скопје. (1903)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојка Каевиќ, Скопје. (1904)

Работна книшка рег. бр. 468356, издадена од Прилеп на име Змејко Змејковски, Скопје. (1905)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борче Васовски, Скопје. (1906)

Оружен лист бр. 3805, издаден од ОВР — Скопје на име Добривоје Горгиевски, Скопје. (1907)

Свидетелства за I и II година, издадени од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Ѓоре Дамјановски, Скопје. (1908)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Петар, Злата, Живко, Драган, Марија и Огњан Ристевски, Скопје. (1909)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Еленора Петкова, Скопје. (1910)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Н. Петрова Скопје. (1911)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Цветковски, Скопје. (1912)

Окружен лист бр. 429 за ловна пушка — -16-ИЖ-58 бр. 9606, издаден од ОВР — Скопје на име Петре Кузмановски Скопје. (1913)

Свидетелство за завршено едногодишно дактилографско училиште во Скопје на име Павлина Филиповиќ, Скопје. (1914)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Тортевска Скопје. (1915)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Арсо Арсовски Скопје. (1916)

Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Орце Смилев, Скопје. (1917)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крсте Блажески, Скопје. (1918)

Индекс бр. 18399, издаден од Филозофски факултет — Скопје на име Андроники Трајчуловска Скопје. (1919)

Свидетелство за I клас издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Димитар В. Нецев, Скопје. (1920)

Свидетелство за I година издадено од Гимназијата „Ј. В. Тито“ — Скопје на име Сашо Гигов, Скопје. (1921)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бахрије Груби, Скопје. (1922)

Работна книшка издадена од Скопје на име Стефанка Лазаревска, Скопје. (1923)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Зорица С. Трајковска, Скопје. (1924)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ѓоце Делчев“ — с. Г. Лисиче Скопје на име Митра Илиевска, Скопје. (1925)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓурѓа Митева Скопје. (1926)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Милчо Страчков, Скопје. (1927)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Ѓ. Петров на име Јован Марковски, Скопје. (1928)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатима Рамаданова, Скопје. (1929)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Маре Андоновска, Скопје. (1930)

Свидетелства за завршено I и II година, издадени од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Ѓордана Крајчевска, Скопје. (1931)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радован Младеновиќ, Скопје. (1932)

Индекс бр. 4752, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Лилјана Панговска, Скопје. (1933)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Ѓ. Петров на име Амит Амита, Скопје. (1935)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Реџеп Ибраимов, Скопје. (1937)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нафие Салиева, Скопје. (1938)

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на име Насе М. Прокоповски с. Јурумлери, Скопје. (1939)

Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште — Ѓ. Петров на име Сирма Т. Петковска Скопје. (1940)

Оружен лист рег. бр. 5532, издаден од УВР — Скопје на име Назиф Касамовски, Скопје. (1941)

Свидетелство за II година, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Благоја Панчев, Скопје. (1942)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „Ј. В. Тито“ — Скопје на име Параскева Фетовска, Скопје. (1943)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Ј. В. Тито“ — Скопје на име Стерие Шкирти, Скопје. (1944)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илија Василев Трајковски, Скопје. (1945)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мирко Спировски, Скопје. (1946)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Ленче Здравева, Скопје. (1947)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од АСУЦ — Скопје на име Екрем Рамадани, Скопје. (1948)

Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Основното училиште „Кузман Јосифовски Питу“ — Скопје на име Ленче Николова, Скопје. (1949)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Мустафа, Исмуше, Исмет, Ресмије сите Зекири, Скопје. (1950)

Работна книшка рег. бр. 10074, издадена од Прилеп на име Пана Перевски Скопје. (1951)

Работна книшка бр. 406, издадена од Собранието на општина с. Конопиште на име Трајче Е. Петровски, Скопје. (1952)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгана Атанасова, Скопје. (1953)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Мирче Ацев“ — Ѓ. Петров на име Ѓурѓа Ангелковска Скопје. (1954)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Кржоновски Скопје. (1955)

Воена Буквица издадена од Ловрен, С. Р. Хрватска на име Петко Трајковски, Скопје. (1956)

Свидетелство за завршено III година, издадено од Економското училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Трајче Петровски, Скопје. (1957)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Оливера Стојанова, Скопје. (1958)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Вера „Циривири“ — Скопје на име Моско Венетис, Скопје. (1959)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште во Ѓ. Петров на име Јанка Штерјовска, Скопје. (1960)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмет Хајрула, Скопје. (1961)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хамид Бакију, с. Рашче, Скопје. (1962)

Свидетелства за завршени I и II година, издадени од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Даница Симоновска, Скопје. (1963)

Свидетелство за завршено I година, издадено од АСУЦ — Скопје на име Ѓорѓи Сиљановски, Скопје. (1964)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Костанда Ристова, Скопје. (1965)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓурѓа Косева, Скопје. (1966)

Работна книшка издадена од Скопје на име Драгољуб Васик, Скопје. (1967)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Олга Стојановска, Скопје. (1968)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Економското училиште „Гоце Делчев“ — Г. Петров на име Љубица Матевска, Скопје. (1969)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Јаневска, Скопје. (1970)

Индекс бр. 13232 издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Станојко Ивановски, Скопје. (1971)

Работна книшка издадена од Скопје на име Санде Петковски, Скопје. (1972)

Свидетелство бр 186 за квалификуван работник-металостругар, издадено од ЕМУЗУС „Коце Металец“ — Скопје на име Благоја Стојановски, Скопје. (1973)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Виолета Ванковска, Скопје. (1974)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тофе Кочовски, Скопје. (1975)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Владо Јаначковски, Кр. Паланка. (1979)

Диплома за завршено економско училиште на име Горица Спанцова, ул. „Илинденска“ бр. 84, Кабадарци. (1980)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Василка Крамевска, ул. „Киро Крстев“ бр. 29, Кавадарци. (1982)

Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Василе Бунтевски, ул. „Борка Влачаро“ бр. 9, Прилеп. (1982)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Кочо Рацин“ — Прилеп на име Нада А. Спиркоска, ул. „Б. Талески“ бр. 157, Прилеп. (1983)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Дајана Соколоска, ул. „Ленин“ бр. 201/V, Прилеп. (1984)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Хемиско технички училишен центар „Б. Талески“ — Прилеп на име Драгомир Богосавлевик, с. Суваја, Крушевац. (1985)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Училиштето „Јоаким Крчоски“ — Кр. Паланка на име Славе Димитриевски, с. Градец, Кр. Паланка. (1987)

Свидетелство од I година, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Цвета Јанева, ул. „Коле Цветков“ бр. 25, Т. Велес. (1987)

Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Влатко Андонов, ул. „Васил Левски“ бр. 3, Т. Велес. (1988)

Свидетелство за I и II година на име Мифтар Б. Селими, с. Речане, Гостивар. (1990)

Свидетелство за завршена IV година учителска школа на име Хатип Зенку, с. Симница, Гостивар. (1992)

Свидетелства за завршени I, II и III година, издадени од Гимназијата „Бр. Миладиновци“ на име Цанка Димовска, ул. „Маврово“ бр. 15, Битола. (1992)

Свидетелство за VIII одделение издадено од Училиштето „И. Р. Лола“ с. Црновец на име Јован Д. Велјановски, с. Црновец, Битола. (1993)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп на име Ристо Бикоски, ул. „Октомвриска“ бр. 9, Прилеп. (1994)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Медицинското училиште — акушерски смер на име Снежана Костоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 275, Прилеп. (1995)

СООПШТЕНИЕ

Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Инпрес“ — Скопје, со одлуката бр. 440/10804 од 9. X. 1971 година, ја укина жиро-сметката бр. 409-1-644 во СОК Куманово, отворена со одлуката од 10. VII. 1971 година. (2061)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
распишува

К О Н К У Р С

за избор и реизбор во следните звања и предмети:

1. Еден наставник во сите звања по предметот Преработка на овошје и зеленчук;
2. Еден наставник во звањето доцент по предметот Крупно сточарство;
3. Реизбор на по еден асистент на следните предмети:
— Генетика,
— Микробиологија.

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоство на СРМ.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во по три примероци.

Врз основа на одлуката бр. 02-02-1264/4 од 20. XI. 1971 год. на Извршниот одбор на Медицинскиот центар — Т. Велес се распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

Началник на Службата за хируршки болести при Медицинскиот центар — Т. Велес.

Кандидатите по конкурсот треба да ги исполнуваат следните услови:

- да имаат завршен медицински факултет,
- положен специјалистички испит по општа хирургија со звање примариус или
- положен специјалистички испит по општа хирургија со 2 години работно искуство како специјалист.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи на Центарот.

Молбите со нужната документација која ќе служи како доказ за исполнување на условите по конкурсот, да се достават до Општиот оддел на задничките служби при Медицинскиот центар — Т. Велес — ул. „Шефки Сали“ бр. 2.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (2124)

Управниот одбор на Болницата за нервни и душевни болести с. Бардовци — Скопје,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места со неполно работно време (6 часа во неделата) на одредено време за 2 години и тоа:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Лекар — офталмолог | 1 |
| 2. Лекар — рентгенолог | 1 |
| 3. Лекар — анестезиолог | 1 |

Кандидатите под точките 1, 2 и 3 треба да имаат завршено медицински факултет и положен соодветен специјалистички испит.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка да се доставуваат комплетни до општото одделение на Болницата.

Некомплетирани молби нема да се разгледуваат. (2060)

Врз основа на член 53 од Основниот закон за изградбата на инвестиционите објекти и член 25 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестиционите објекти, инвеститорите: Народната банка на Југославија — Централата во Скопје, Службата на општественото книговодство — Централата во Скопје, Југословенската банка за надворешна трговија — Филијала во Скопје и Службата на општественото книговодство — Филијала 401 во Скопје, објавуваат

К О Н К У Р С

ЗА ПОДОВНОСТА НА ИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИТЕ И ИНСТАЛАТЕРСКИТЕ РАБОТИ НА ОБЈЕКТОТ: „КОМПЛЕКС БАНКИ“ СКОПЈЕ

Преку овој конкурс ќе се изберат подобните изведувачи на градежно-занаетчиските и инсталатерските работи (водовод и канализација со санитарни уреди и електрика — јака и слаба струја) на објектот: „Комплекс банки“ Скопје, лоциран на влезот на „Градската порта“, Скопје, на десниот брег од реката Вардар до мостот — „Мост на револуцијата“.

Пресметковната вредност на предниве работи е:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) за градежно-занаетчиските работи | Дин. 24.341.635,84 |
| 2) за инсталатерските работи: | |
| а) водовод и канализација со санитарни уреди | Дин. 2.085.541,87 |
| б) електрика-јака и слаба | Дин. 7.137.138,00 |
| | Вкупно Дин. 33.564.315,71 |

Инвестиционо-техничката документација и финансиските средства за овие работи ги имаат обезбедено инвеститорите.

Рок за завршување на работите е 10 месеци од објавувањето на овој конкурс. Понудувачите можат да предложат и пократок рок.

Инвестиционо-техничката документација може да се разгледа секој работен ден од 10 до 12 часот, освен во сабота, во управните простории на објектот во изградба.

Рок за поднесување на пријави е 10 (десет) дена по објавувањето на овој конкурс. Во пријавите заинтересираните изведувачи должни се да ги означат следните елементи:

- рок за извршување на работите (со ознака на рокот поодделно за секој вид на работа),
- означување на инвестиционите објекти, со точна адреса на нивната локација, на кои се изведени определени работи од понудувачот во последните две години;
- означување на бројот на работниците и квалификационата структура на истите коишто ќе учествуваат во изведување на односните работи, и
- означување на техничките средства со кои понудувачот располага и со кои односните работи ќе ги изведува.

Кон пријавата се прилага биланс на успехот и биланс на состојбата од завршната сметка за 1970 година, како и образец ДЕР-1 од периодичната пресметка за III-то тримесечје од 1971 година.

Пријавата, составена со напредозначените елементи, обрасците од завршната сметка за 1970 година, и III-то тримесечје од 1971 година понудувачите ќе ги достават по пат на пошта препорачено во затворен омот со ознака: Пријави по „Конкурсот за подобност“ на адреса: I Градилиште „Бетон“ — Скопје, „Комплекс банки“ — Скопје, за Надзорната група на инвеститорите.

Одлуката за подобноста односно неподобноста на пријавените изведувачи во овој конкурс инвеститорот ќе им ја достави, во писмена форма, во рок од 10 дена сметано од денот на одржувањето на конкурсот.

СОДРЖИНА

- | | | |
|------|--|-----|
| 261. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности | 681 |
| 262. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата | 681 |
| 263. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност | 682 |
| 264. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Електро-машинскиот факултет во Скопје | 682 |
| 265. | Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Економскиот факултет во Скопје | 682 |
| 266. | Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Педагошката академија во Битола | 682 |
| 267. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Педагошката академија во Скопје | 683 |
| 268. | Решение за утврдување престанок на функцијата членови и именување членови на Советот на Вишата школа за социјални работници во Скопје | 683 |
| 269. | Решение за утврдување престанок на функцијата член и именување член на Советот на Педагошката академија во Штип | 683 |
| 270. | Решение за именување советник на Извршниот совет | 683 |
| 271. | Решение за разрешување од должност началник на Управата за приходи при Републичкиот секретаријат за финансии | 683 |
| 272. | Решение за именување управител на Казнено-поправниот дом — Идризово | 684 |
| 273. | Решение за именување управител на Воспитно-поправниот дом — Тетово | 684 |
| 274. | Правилник за изменување на Правилникот за полагањето на поправните, одделенските и вонредните испити во основното училиште | 684 |
| 275. | Предлог за подрачјата што влегуваат во состав на одделните заедници на здравственото осигурување на работниците, односно на здравственото осигурување на земјоделците и за седиштата на заедниците | 684 |
| 276. | Одлука за утврдување основањето на Заедница на здравственото осигурување на работниците — Скопје и за нејзиното седиште | 685 |
| 277. | Одлука за утврдување основањето на Заедница на здравственото осигурување на работниците — Куманово и за нејзиното седиште | 685 |
| 278. | Одлука за утврдување основањето на Заедница на здравственото осигурување на работниците — Битола и за нејзиното седиште | 686 |
| 279. | Одлука за утврдување основањето на Заедница на здравственото осигурување на работниците — Прилеп и за нејзиното седиште | 686 |

Издавач: „Службен весник на СРМ“ — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември“ бр. 10а.

Пошт. факс 51. Телефон 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев“ — Скопје